

## **ПРЕДЛОГ**

Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, одржано на 25.05.2022 година, ја донесе следната:

# **О Д Л У К А**

**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА**

## **I**

**СЕ УСВОЈУВА**, Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2021 година.

## **II**

Составен дел на Одлуката е Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2021 година.

## **III**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

---

Претседавач на собрание на акционери

✓

**- ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП -  
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА  
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА  
КОЈА ЗАВРШУВА 31 ДЕКЕМВРИ 2021  
ГОДИНА**

## Содржина

<u>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</u>	<u>1</u>
<u>ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА</u>	<u>3</u>
<u>БЕЛЕШКИ</u>	<u>8</u>

## Додатоци

Додаток 1 - Законска обврска за составување на годишна сметка и Годишен извештај за работењето

Додаток 2 - Годишна сметка (Извештај за финансиска состојба и Извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3 - Годишен извештај за работењето



ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА\*  
А.Д. ПРИЛЕП  
Бр. 02-430/1  
15.04. 2022 год.

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До:

Собранието на акционери на  
Прилепска Пиварница АД Прилеп  
ул. „Цане Кузманоски“ бр. 1  
Прилеп

### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Друштвото Прилепска Пиварница АД Прилеп (во понатамошниот текст: „Друштвото“), коишто ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2021 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината, Извештајот за паричните текови за годината која завршува тогаш, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија како и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измама или на грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои се применуваат во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизија за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околноста, но не и за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.



## Мислење

Според нашето мислење финансиските извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на Прилепска Пиварница АД Прилеп на 31 декември 2021 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

## Останати прашања

Финансиските извештаи на Друштвото во претходната 2020 година беа ревидирани од страна на друг ревизор со издадено позитивно мислење за истите.

## Извештај за други правни и регулаторни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работењето во согласност со член 384, член 352 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004 ... 215/21).

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 ... 83/2018) е да известиме дали годишниот извештај за работењето е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи на и за годината која што завршува на 31 декември 2021. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работењето е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за производство, промет и услуги увоз - извоз Прилепска Пиварница АД Прилеп за годината која завршува на 31 декември 2021.

Прилеп, 15.4.2022

Овластен ревизор

  
Пецко Ристески

Пелагониска Ревизорска Куќа

ДООЕЛ Прилеп

Управител

  
Пецко Ристески

**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021 година  
во согласност со барањата на  
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија  
за Прилепска Пиварница АД Прилеп**

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатна добивка
- Извештај за промени во главнината
- Извештај за паричните текови

Овие финансиски извештаи се усвоени на ден 24.02.2022 година со Одлука бр. 02-234/3 и потпишани од управител Сашко Самарџиоски како и од одговорниот сметководител Здравко Јорданоски.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
**на Прилепска Пиварница АД Прилеп**  
**за годината која завршува на 31 декември 2021 година**

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2021</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2020</u> <u>во (000) МКД</u>
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Нематеријални средства		-	-
Материјални средства	25	638.654	711.299
Вложувања во недвижности		-	-
Долгорочни финансиски средства	26	332.454	153.524
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>971.107</b>	<b>864.823</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	27	393.590	355.271
Побарувања од поврзани друштва		-	-
Побарувања од купувачи	28	192.901	156.400
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	28	254	18.929
Побарувања од државата по основ на даноци	28	6.857	2.571
Побарувања од вработените	28	(34)	6
Останати краткорочни побарувања	28	-	-
Краткорочни финансиски средства	28	693.457	691.787
Парични средства и парични еквиваленти	29	220.488	182.377
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи	28	14.635	17.330
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>1.522.148</b>	<b>1.424.670</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>2.493.255</b>	<b>2.289.492</b>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>Главнина и резерви</b>			
Основна главнина	30	305.262	305.262
Премии на емитирани акции		-	-
Ревалоризациска резерва		106.634	22.558
Резерви		61.141	61.141
Акумулирана добивка		1.716.016	1.633.691
Пренесена загуба (-)		-	-
Добивка за деловната година		92.698	82.324
Загуба за деловната година		-	-
<b>Вкупно главнина и резерви</b>		<b>2.281.751</b>	<b>2.104.977</b>
<b>Долгорочни резервирања за ризици и трошоци</b>		-	-
<b>Долгорочни обврски</b>		-	-
<b>Одложени даночни обврски</b>		-	-
<b>Тековни обврски</b>			
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва	31	-	-
Краткорочни обврски спрема добавувачи		160.098	128.357
Обврски за аванси, депозити и кауции		-	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци		1.052	-
Обврски спрема вработените		2.012	224
Тековни даночни обврски		27.687	35.311
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		-	-
Обврски по заеми и кредити		-	-
Обврски по основ на учество во резултатот		15.942	16.062
Останати финансиски обврски		-	-
Останати краткорочни обврски		4.513	4.560
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди		201	-
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>211.504</b>	<b>184.515</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>211.504</b>	<b>184.515</b>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>		<b>2.493.255</b>	<b>2.289.492</b>

Прилепска Пиварница АД Прилеп  
 Генерален Директор

Сашко Самарџиоски



**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
**на Прилепска Пиварница АД Прилеп**  
**за годината која завршува на 31 декември 2021 година**

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2021</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2020</u> <u>во (000) МКД</u>
<b>Приходи од работењето</b>			
Приходи од продажба	5	1.666.205	1.604.289
Останати приходи	6	35.554	25.854
<b>Вкупно приходи од работењето</b>		<b>1.705.403</b>	<b>1.635.998</b>
<b>Промена на вредноста на залихите на готовите производи и на недовршеното производство</b>	<b>7</b>	13.115	(12.036)
Капитализирано сопствено производство и услуги	8	3.643	5.855
<b>Расходи од работењето</b>			
Трошоци за сировини и други материјали	9	665.213	646.282
Набавна вредност на продадени стоки	10	323.889	282.866
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	11	724	33
Услуги со карактер на материјални трошоци	12	296.621	237.953
Останати трошоци од работењето	13	21.570	17.902
Трошоци за вработените	14	163.156	160.936
Амортизација на материјални и нематеријални средства	15	159.557	183.557
Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства		5.121	14.545
Резервирања за трошоци и ризици	16	-	-
Останати расходи од работењето		5.249	6.313
<b>Вкупно расходи од работењето</b>	<b>17</b>	<b>1.641.101</b>	<b>1.550.388</b>
<b>Финансиски приходи</b>	<b>18</b>	<b>19.666</b>	<b>18.615</b>
<b>Финансиски расходи</b>	<b>19</b>	<b>1.696</b>	<b>2.069</b>
<b>Удел во добивката/загуба на придружените друштва</b>		-	-
<b>Добивка/Загуба од редовното работење</b>	<b>20</b>	<b>95.387</b>	<b>90.120</b>
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
<b>Добивка/Загуба пред оданочување</b>	<b>20</b>	<b>95.387</b>	<b>90.120</b>
Данок на добивка	21	2.689	7.795
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
<b>Нето добивка/загуба за деловната година</b>	<b>22</b>	<b>92.698</b>	<b>82.325</b>
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината</b>	<b>23</b>	<b>92.698</b>	<b>82.325</b>
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		-	-
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на неконтролираното учество		-	-
Основна добивка/загуба по акција (во денари)	24	2.323	2.062

Прилепска Пиварница АД Прилеп  
Генерален Директор

Сашко Самарински

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА  
на Прилепска Пиварница АД Прилеп  
за годината која завршува на 31 декември 2021 година**

ОПИС	Состојба на 31 декември 2020 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2021 година (во 000 МКД)
Основна главнина	305.262	-	-	305.262
Ревалоризациска резерва	22.558	84.076	-	106.634
Резерви	61.141	-	-	61.141
Акумулирана добивка	1.633.691	82.324	-	1.716.016
Пренесена загуба (-)	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	82.324	10.373	-	92.698
Загуба за финансиската година	-	-	-	-
<b>Вкупно главнина и резерви</b>	<b>2.104.977</b>	<b>176.774</b>	<b>-</b>	<b>2.281.751</b>

ОПИС	Состојба на 31 декември 2019 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2020 година (во 000 МКД)
Основна главнина	305.262	-	-	305.262
Ревалоризациска резерва	2.995	19.563	-	22.558
Резерви	61.141	0	-	61.141
Акумулирана добивка	1.613.669	20.022	-	1.633.691
Пренесена загуба (-)	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	20.022	62.302	-	82.324
Загуба за финансиската година	-	-	-	-
<b>Вкупно главнина и резерви</b>	<b>2.003.090</b>	<b>101.887</b>	<b>-</b>	<b>2.104.977</b>

Прилепска Пиварница АД Прилеп  
Генерален Директор

Сашко Самарџиоски



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**на Прилепска Пиварница АД Прилеп**  
**за годината која завршува на 31 декември 2021 година**

	<u>31 декември 2021</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2020</u> <u>во (000) МКД</u>
<b>I. Готовински тек од оперативни активности</b>		
Нето добивка/загуба по оданочување	92.698	82.325
Амортизација на основни средства	159.557	183.557
<b>Зголемување/намалување на тековните средства</b>		
Залихи	(38.319)	(14.450)
Побарувања од поврзани друштва	-	-
Побарувања од купувачи	(36.500)	72.705
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	18.674	2.817
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси	(4.286)	18.973
Побарувања од вработените	40	12
Останати краткорочни побарувања	-	-
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи	2.695	(372)
<b>Вкупно зголемување/намалување на тековните средства</b>	<b>(57.697)</b>	<b>79.686</b>
<b>Зголемување/намалување на тековни обврски</b>		
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски спрема добавувачи	31.741	(31.048)
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести	1.052	-
Обврски кон вработените	1.788	185
Тековни даночни обврски	(7.624)	(20.075)
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Обврски по заеми и кредити	-	-
Обврски по основ на учество во резултатот	(120)	16.062
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	(47)	4.524
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди	201	-
<b>Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски</b>	<b>26.989</b>	<b>(30.351)</b>
<b>Вкупно нето готовина од оперативни активности</b>	<b>221.548</b>	<b>315.217</b>
<b>II. Готовински тек од инвестициски активности</b>		
Материјални и нематеријални средства	(86.912)	(54.674)
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	(178.930)	(97.135)
Краткорочни финансиски средства	(1.670)	(51.822)
<b>Вкупно нето готовина од инвестициски активности</b>	<b>(267.512)</b>	<b>(203.630)</b>
<b>III. Готовински тек од финансиски активности</b>		
Главнина и резерви	84.076	19.564
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	-	-
Одложени даночни обврски	-	-
<b>Вкупно нето готовина од финансиски активности</b>	<b>84.076</b>	<b>19.564</b>
<b>Вкупно нето пораст/намалување на готовината</b>	<b>38.112</b>	<b>131.151</b>
Готовина на почетокот од годината	182.377	51.226
Готовина на крајот од годината	220.489	182.377

Прилепска Пиварница АД Прилеп  
Генерален Директор

Сашко Самарџиоски

**БЕЛЕШКИ**  
**КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА**  
**ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП**  
**ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021**

## **БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

Прилепска Пиварница АД Прилеп (во понатамошниот текст: „Друштвото“) е основано на ден 11.05.1995 година и е 100% во приватна сопственост со домашно потекло на капиталот, сврстено во групата на големи ентитети.

Седиштето на Друштвото е во Прилеп на ул. „Цане Кузманоски“ бр. 1.

Согласно НКД, шифрата на претежната дејност на Друштвото е 11.05 – Производство на пиво.

ЕМБС на Друштвото е 4071344, а ЕДБ 4021991109104.

Основната главнина на Друштвото изнесува 305.262 илјади денари.

Во годината во која се врши ревизија односно во 2021 година Друштвото има просечен број на вработени лица 251. Во претходната 2020 година овој број на вработени изнесуваше 263.

Управител на друштвото е Сашко Самарџиоски со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

## **БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

### **2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи**

Друштвото го води сметководството и ги подготвува финансиските извештаи во согласност со прифатените сметководствени стандарди во Република Северна Македонија кои се објавени во Правилникот за водење на сметководството („Службен весник на РМ“ број 159/09/, 164/10 и 107/2011).

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените политики обелоденети подолу а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива која важи во Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени според методот на набавна вредност како основ за мерење, освен кај недвижностите, постојките и опремата и нивната амортизација кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на порастот на цените на производителите на индустриски производи кои ги објавува Државниот завод за статистика на РСМ и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаваат според нивната набавна, објективна (пазарна) вредност.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари (000 МКД), освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи на Друштвото.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи и во иднина.

### **2.2. Основ за составување и презентирање на финансиските извештаи**

При подготвување на финансиските извештаи Друштвото применува сметководствени проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки можат да се ревидираат како резултат на промени на околностите врз основ на кој биле засновани, промени во окружувањето или добиените нови информации и сознанија.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата, обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата, исправка на вредноста на побарувањата односно утврдување на нивната објективна вредност, вредносно усогласување (исправки) на залихите за да се сведат по нивната нето реализациона вредност и слично.

Ефектите од промена во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.



### 2.3. Претпоставка за неограничен континуитет во работењето

Финансиите извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина, Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење. Раководството смета дека не постои материјална несигурност што предизвикува сомнеж кој би го довел во прашање континуитетот во работењето на Друштвото.

### 2.4. Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Извештајот за добивка или загуба како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

Во тековната 2021 година Друштвото има трансакции изразени во странска валута.

### 2.5. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот за финансиската состојба се следниве:

Валута	31 декември 2021	31 декември 2020
1 EUR	61,6270 ден.	61,6940 ден.
1 USD	54,3736 ден.	50,2353 ден.

### 2.6. Односи со поврзани страни и нивни трансакции

Са целите на финансиските извештаи поврзани субјекти се оние субјекти кај кои што едното правно лице има можност за контрола врз другото правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на другото друштво согласно МСС 24 - Обелоденување на поврзани субјекти. Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на извештајот за финансиската состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи.

### 2.7. Споредбени показатели

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на историска набавна вредност. Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 Декември тековна и претходна година.

## БЕЛЕШКА 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПОРЦЕНКИ

### 3.1. Нематеријални средства

Нематеријални средства се оние средства кои немаат физичка содржина но кои можат да се идентификуваат. Тие се:

- Дизајнирање и имплементација на нови процеси;
- Патенти и лиценци;
- Интелектуална сопственост;
- Развивање на пазарот и трговски марки;
- Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот;
- Авторски права;
- Франшизи.

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од гудвилот и тие почетно се мерат според нивната набавна вредност, а се признаваат само доколку:

- е веројатно дека идни економски користи ќе му се припишат на нематеријалното средство;
- набавната вредност на нематеријалното средство може веродостојно да се измери;

Корисниот век на нематеријалното средство се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалното средство кој произлегува од договори и други законски права не треба да го надмине периодот на договорот и другите законски права.

Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен век на користење се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода на еднакви годишни износи во текот на предвидениот рок на употреба но најмногу до 5 години Амортизација на нематеријалните средства со неограничен век на користење не се пресметува.

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен век на користење треба да се проверува и коригира најмалку еднаш годишно.

## 3.2. Материјални средства

### 3.2.1. Општа објава

Материјалните средства се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурираната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивно ставање во употреба.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкција и подобрување, кои го менуваат капацитетот или намената на материјалните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на материјалните средства се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

### 3.2.2. Амортизација

Амортизација на земјиштето и инвестициите во тек не се пресметува.

Амортизација на материјалните средства се пресметува заради отпис на нивната набавна вредност. Друштвото пресметува амортизација со примена на пропорционална метода. Применетите годишни стапки на амортизација кои доследно се применуваат како и во претходните така и во тековната година се усогласени со сметководствените политики на Друштвото и изнесуваат:

	31 декември 2021	31 декември 2020
Градежни објекти	2,5 % - 10,0 %	2,5 % - 10,0 %
Постројки и опрема	5,0 % - 25,0 %	5,0 % - 25,0 %
Алат и транспортни средства	10,0 % -37,5%	10,0 % -37,5%

Во пресметката на амортизацијата се почитува принципот на конзистентност на стапките на амортизација и принципот на истоветност на исправката на вредноста на основните средства со трошокот за амортизација. Соодветно на законската регулатива, пресметката на амортизацијата на транспортните средства е зголемена за 50% од дозволената стапка наведена во Номенклатура за амортизација.

## 3.3. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентираат во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. За вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во другите друштва.

## 3.4. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба се оние вложувања во долгорочни хартии од вредност кои се чуваат неограничен период но кои можат да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.



Почетно, вложувањата расположливи за продажба се искажани по набавна вредност, односно според износот на паричните средства и еквивалентите на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективна вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финансиската состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар истите се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација). Последователно сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога акумулираната добивка, односно загуба која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

### **3.5. Обезвреднување на нефинансиски средства**

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат, се предмет на годишна анализа заради можноста од нивно обезвреднување.

Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа заради можноста од нивно обезвреднување секогаш кога настаните или измените во деловните услови укажуваат на тоа дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност што укажува дека истите се обезвреднети. Загубата од обезвреднување се евидентира за износот за кои сегашната вредност на средството ја надминува вредноста на неговото повторно надоместување. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната вредност на средството, намалена за трошоците на продажба.

### **3.6. Залихи и отпис на ситен инвентар**

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната односно од нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите до нивната сегашна состојба и локација и која ги вклучува и сите трошоци за набавка, трошоци за конверзија и други трошоци.

Набавната вредност на трговските стоки во магацин се утврдува по просечни цени.

Нето реализационата вредност ја вклучува продажната цена, намалена за трошоците за приготвување на продажбата.

Намалување на вредноста на залихите се спроведува за време на редовниот годишен попис а врз основа на проценка за нивно оштетување, дотраеност и сл. Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање по пат на отпис до нето реализационата вредност ако истата е пониска од набавната.

Отписот на ситниот инвентар се врши 100% при ставање на истиот во употреба.

### **3.7. Побарувања од купувачи и останати побарувања**

Побарувањата по основ на продажба ги вклучуваат сите износи кои што се должат од страна на трети страни за извршените продажби. Сите побарувања по други основи се вклучуваат во останати побарувања.

Исправка за сомнителните и спорни побарувања се прави за оние побарувања за кои што постојат специфични ризици и кои се сметаат за не наплатливи. Индикатори за ненаплативост на побарувањата се доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај и сл. Сомнителните побарувања се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

### **3.8. Парични средства и парични еквиваленти**

Паричните средства и паричните еквиваленти се водат во извештајот за финансиската состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од денарска готовина во благајна и од денарски и девизни средства на сметки во банки.



### **3.9. Платени трошоци за идни периоди (АВР)**

Однапред платените трошоци за идните периоди се искажуваат како активни временски разграничувања и се преставуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Причините за разграничувањето како и износите кои се однесуваат на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период а немаат елементи за да се искажат како побарувања, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнати побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

### **3.10. Долгорочни обврски**

Долгорочните обврски се прикажуваат по нивната номинална вредност зголемена за каматите согласно склучените договори.

Долгорочните резервирање се искажуваат како долгорочни обврски за гаранции и отпремнини. Обврските искажани во девизи се пресметуваат по средниот курс на НБРСМ на денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба.

### **3.11. Обврски кон добавувачи и останати обврски**

Обврските кон добавувачите и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Овие обврски се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на изготвување на извештајот за финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските кон доверителите се опишуваат по истекот на рокот на застареност или со вон процесно порамнување.

### **3.12. Обврски по кредити**

Сите обврски спрема трети лица за кои се плаќа камата се презентирани како финансиски обврски. Обврските со доспевање во рок подолг од една година се класифицираат како нетековни обврски, додека оние со рок на доспевање до една година како тековни обврски заедно со тековниот дел на долгорочните кредити (камати).

Долгорочните обврски по долгорочни заеми и кредити се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Долгорочните обврски по заеми и кредити од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на извештајот за финансиската состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходите, односно расходите од финансирање.

### **3.13. Одложени плаќања на трошоци и приходи за идните периоди (ПВР)**

Одложените плаќања на трошоците и приходите за идните периоди се искажуваат како пасивни временски разграничувања а се однесуваат на пресметани трошоци кои го товарат тековниот пресметковен период кои не се фактурирани, како и на однапред наплатените или пресметаните приходи во тековниот период кои се однесуваат на наредниот пресметковен период.

### **3.14. Резервирања**

Резервации се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан од кој се очекува одлив на парични или други средства и кога износот на надоместокот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирањата се евидентираат според нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци потребни за надоместување на обврската. Расходот за било која резервација се признава во балансот на успех намален за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.



### 3.15. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски не се признаваат во финансиските извештаи туку само се обелоденуваат.

Неизвесно средство е можно средство кое произлегува од минат настан и чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесно средство се признава само кога остварувањето на приходот е речиси сигурен.

### 3.16. Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените се уплатуваат во соодветните пензиски фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќање на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на нивното пензионирање. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за финансиските извештаи.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот, но најмногу до седум месечни просечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за финансиските извештаи.

### 3.17. Капитал

#### 3.17.1. Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

#### 3.17.2. Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува Друштвото се третираат како сопствени (резорски) акции и се признаваат по нивна набавна вредност а се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

#### 3.17.3. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката во тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби само за покривање на загубите. Доколку резервата надминува 1/10 од вредноста на основната главнина на Друштвото истата може да се употреби за исплата на дивиденди со претходно донесена Одлука.

#### 3.17.4. Ревалоризациони резерви

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација. Во согласност со законските прописи салдото на ревалоризационата резерва се евидентира во рамките на капиталот и истото не претставува предмет на распределба.

### 3.18. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственост на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска од набавната, по сегашната



вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период Друштвото нема трансакции кои преставуваат финансиски наеми, при што истото не се јавува како наемател или наемодавател на такви средства.

Наемите кај кои значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од страна на наемодавателот, се класифицирани како оперативни наеми. Во евиденцијата на наемателите плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности. Во текот на разгледуваниот период Друштвото има трансакции кои преставуваат оперативен наем, при што истото се јавува и како наемател и како наемодавател на такви средства.

### 3.19. Приходи од продажба и останати приходи

Приходите од продажба се признаваат кога ризиците и користите се пренесени на купувачот или кога услугите се извршени. Приходите од продажба се евидентираат намалени за даноците и попустите при продажбата.

Приходите од продажба на производи се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- на купувачот му се пренесени сите значајните ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на стоките. Друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки;
- приходите може веродостојно да се измерат;
- веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив во Друштвото;
- трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите од услуги се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- приходот може веродостојно да се измери;
- веројатно е дека Друштвото ќе има прилив на економски користи;
- степенот на довршеност може веродостојно да се измери;
- трошоците на трансакцијата и за довршување на трансакцијата можат да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите кои произлегуваат од употреба на средства на Друштвото од страна на други друштва со кои се заработуваат камати, тантиеми и дивиденди, треба да се признаат како приходи тогаш кога не постои значајна несигурност за нивното мерење и наплата.

### 3.20. Признавање на расходите

Расходите се признаваат врз основа на принципот на „спротивставување“ кој што вклучува истовремено признавање на приходите и расходите кои произлегуваат од една иста трансакција.

Каде што не постои можност или има по тешкотија во спротивставувањето на приходите и расходите, се применува пристапот на целосно расходување на сите настанати трошоци.

### 3.21. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датумот на Извештајот за сеопфатна добивка се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат независно дали се наплатени или не. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажби на хартии од вредност, приходи од камати и од курсни разлики.

- **Камати:** се признаваат на пресметковна основа за периодот на кои се однесуваат, имајќи го во предвид фактичкиот пренос на средствата.
- **Дивиденди:** за дивиденди кои не произлегуваат од вложувања евидентирани според методот на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на сопствениците за примање на истите.
- **Курсни разлики:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.
- **Капитални добивки:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.



### 3.22. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датум на Извештајот за сеопфатна добивка се прикажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи за камати, провизии и курсни разлики.

### 3.23. Данок на добивка

Во согласност со важечката законската регулатива во Република Северна Македонија, данок на добивка се плаќа на остварената добивка во тековната година како и на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Друштвото изготвува Даночен биланс, пресметува и плаќа данок на добивка по стапка од 10% на остварената добивка, на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок на добивка се пресметува согласно законските прописи во РСМ. Одложениот данок на добивка е пресметан за временските разлики помеѓу даночната основица и сегашната вредност на средствата и обврските. Одложениот данок не се пресметува при почетно вреднувања на средствата и обврските доколку во моментот на трансакцијата нема влијание врз даночната добивка или загуба. Одложениот данок се пресметува со примена на тековната даночна стапка. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики. Одложеното даночно средство е пресметано врз основа на веројатноста на постоење на идни оданочливи добивки кои ќе овозможат искористување на одложеното даночно средство.

### 3.24. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција на обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за тековната добивка која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

## БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

### 4.1. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политики за управување со нив се следните:

#### 4.1.1. Ризик од промена на девизниот курс

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки и продажби на странски пазари при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија и не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можни флукуации на странските валути кои сепак се ограничени поради фактот што најголем број од трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

#### 4.1.2. Ризик од промена на цени

Друштвото е изложено на ризик од промена на цени на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на истото.

#### 4.1.3. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Друштвото има голем број на купувачи така што овој ризик е минимален.



#### 4.1.4. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека во текот на 2021 година, Друштвото не користи кредити и позајмици може да се каже дека Друштвото не е изложено на ваков вид на ризик.

#### 4.1.5. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба са своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со континуирано обезбедување на потреба готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

#### 4.1.6. Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните биланси за тековната година. Во тековната 2021 години во Друштвото не е вршена контрола од страна на даночните власти. Сепак, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност.

### 4.2. Финансиски инструменти

#### 4.2.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење од сопствени средства (акумулирана добивка и амортизација). Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември тековна и претходна година е следна:

Долгорочна задолженост	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Долгорочни обврски	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	220.488	182.377
<b>Нето обврски</b>	<b>(220.488)</b>	<b>(182.377)</b>
Вкупно капитал и резерви	2.281.751	2.104.977
<b>% на долгорочна задолженост во однос на капиталот</b>	<b>(9,66%)</b>	<b>(8,66%)</b>

Друштвото нема долгорочни обврски па долгорочната задолженост е негативна.

Вкупна задолженост	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)	211.303	184.515
Вкупни средства	2.493.255	2.289.492
<b>% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства</b>	<b>8,47%</b>	<b>8,06%</b>

#### 4.2.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на девизните курсеви на странски валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во илјади денари е како што следи:

	Во илјади (000) МКД					
	Средства		Обврски		Салдо	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
ЕУР	14.063	10.101	84.192	62.558	(70.129)	(52.457)
УСД	-	-	-	-	-	-
Други	-	-	-	-	-	-

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот за финансиската состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката а негативните намалувања на добивката за соодветниот период.

	Во илјади (000) МКД			
	Зголемување за 10%		Намалувања за 10%	
	2021	2020	2021	2020
ЕУР	7.013	5.246	(7.013)	(5.246)
УСД	-	-	-	-
Други	-	-	-	-
<b>Нето ефект</b>	<b>7.013</b>	<b>5.246</b>	<b>(7.013)</b>	<b>(5.246)</b>

#### 4.2.3. Ризик од промена на каматите

Друштвото се изложува на промени на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Друштвото има пласирано средства кај банки по фиксни и варијабилни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е:

Финансиски средства	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Некаматносни</b>		
Парични средства	220.488	182.377
Побарувања од купувачи	192.901	156.400
Дадени аванси	254	18.927
Дадени заеми	6.357	4.006
Останати побарувања	7.148	2.577
<b>Вкупно</b>	<b>427.148</b>	<b>364.287</b>
<b>Каматносни со фиксна каматна стапка</b>		
Парични средства на сметки	-	-
Дадени депозити во банки – Шпаркасе Банка	61.500	61.500
Дадени заеми на поврзани друштва	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
<b>Каматносни со променлива каматна стапка</b>		
Дадени депозити во банки – Стопанска Банка АД Скопје	625.600	625.600
<b>Вкупно</b>	<b>625.600</b>	<b>625.600</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<b>Некаматносни</b>		
Обврски кон добавувачи	160.098	128.357
Останати тековни обврски	51.205	56.158
<b>Вкупно</b>	<b>211.303</b>	<b>184.515</b>
<b>Каматносни</b>		
Обврски по кредити со променлива каматна стапка	-	-
Обврски по кредити со фиксна каматна стапка	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на дадените депозити со варијабилните каматна стапка за 2% поени. Анализата е направена на салдата на дадените депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните намалување на добивката за соодветниот период.



	Во илјади (000) денари			
	Зголемување за 2% поени		Намалувања за 2% поени	
	2021	2020	2021	2020
Дадени депозити	12.512	12.512	(12.512)	(12.512)
<b>Нето ефект</b>	<b>12.512</b>	<b>12.512</b>	<b>(12.512)</b>	<b>(12.512)</b>

#### 4.2.4. Ризик од неликвидност

Друштвото е изложено на ризик од неликвидност кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврските спрема своите доверители и кредитори. Ваквиот ризик Друштвото го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите пристигнати обврски.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на друштвото со состојба на 31 декември тековната година според нивната доспеаност.

	Во илјади (000) денари						
	Недоспеани	До 30 дена	До 60 дена	До 365 дена	До три години	Над три години	Вкупно
Парични средства	-	220.488	-	-	-	-	220.488
Побарувања од купувачи	-	106.049	31.528	32.637	13.457	113	183.784
Побарувања од купувачи – спорни и сомнителни (тужени)	-	-	-	-	9.116	-	9.116
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-	-	-	254	-	254
Побарувања од вработени	-	-	-	-	6	-	6
Останати побарувања	-	-	-	-	7.142	-	7.142
<b>Вкупно средства</b>	<b>-</b>	<b>326.537</b>	<b>31.528</b>	<b>32.637</b>	<b>29.975</b>	<b>113</b>	<b>420.790</b>
Обврски спрема добавувачи во земјата	-	-	-	160.098	-	-	160.098
Обврски за аванси депозити и кауции	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по земи и кредити	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	51.205	-	51.205
<b>Вкупно обврски</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>160.098</b>	<b>51.205</b>	<b>-</b>	<b>211.303</b>

## БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходи од продажба	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Приходи од наемнини	188	193
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	1.216.119	1.193.479
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги во странство	14.116	17.176
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	429.160	387.639
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	6.623	5.802
<b>Вкупно</b>	<b>1.666.205</b>	<b>1.604.289</b>

## БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останати приходи	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Вишоци	2.128	19
Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	6.589	541
Останати приходи од работењето	26.737	23.911

Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	100	1.383
<b>Вкупно</b>	<b>35.554</b>	<b>25.854</b>

### **БЕЛЕШКА 7. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И НА НЕДОВРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО**

Промена на вредноста на залихи	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	60.380	72.416
Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	73.495	60.380
<b>Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство</b>	<b>13.115</b>	<b>(12.036)</b>

### **БЕЛЕШКА 8. КАПИТАЛИЗИРАНО СОПСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ**

Капитализирано сопствено производство и услуги	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Приходи врз основа на употреба на сопствени добра (производи, стоки) и услуги	3.643	5.855
<b>Вкупно</b>	<b>3.643</b>	<b>5.855</b>

### **БЕЛЕШКА 9. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ**

Трошоци за сировини и материјали	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	10.401	8.575
Трошоци за енергија (за производство)	74.795	58.108
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	1.074	933
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба)	274	279
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за производство)	8.920	8.127
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и авто гуми (за администрација, управа и продажба)	725	574
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и авто гуми (за производство)	25.360	23.263
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	543.664	546.424
<b>Вкупно</b>	<b>665.213</b>	<b>646.284</b>

### **БЕЛЕШКА 10. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ**

Набавна вредност на продадени стоки	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	323.889	282.866



<b>Вкупно</b>	<b>323.889</b>	<b>282.866</b>
---------------	----------------	----------------

**БЕЛЕШКА 11. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ**

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и авто гуми		
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар	724	33
<b>Вкупно</b>	<b>724</b>	<b>33</b>

**БЕЛЕШКА 12. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ**

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Услуги со карактер на материјални трошоци</b>		
Комунални услуги	9.806	9.665
Наем лизинг	34.724	32.210
Останати услуги	8.200	8.866
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	2.612	2.652
Транспортни услуги	91.735	89.558
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	130.524	79.442
Услуги за одржување и заштита	19.020	15.560
<b>Вкупно</b>	<b>296.621</b>	<b>237.953</b>

**БЕЛЕШКА 13. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО**

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Останати трошоци на работењето</b>		
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	1.613	2.057
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	1.189	944
Останати трошоци на работењето	7.681	6.929
Трошоци за надомест и други примања на членови на Управен и Надзорен одбор, одбор на директори и управители	-	1.094
Трошоци за осигурување	1.325	1.486
Трошоци за репрезентација	8.091	3.906
Трошоци за спонзорства и донации	1.671	1.486
<b>Вкупно</b>	<b>21.570</b>	<b>17.902</b>

**БЕЛЕШКА 14. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ**

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Трошоци за вработени</b>		
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	2.362	2.420



Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	6.805	6.413
Останати трошоци за вработените	6.858	5.355
Плата и надоместоци на плата бруто (за администрација, управа и продажба)	86.536	83.271
Плата и надоместоци на плата бруто (за производство)	60.595	63.478
<b>Вкупно</b>	<b>163.156</b>	<b>160.936</b>

### **БЕЛЕШКА 15. АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА**

Амортизација на основни средства	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Трошоци за амортизација (за администрација, управа и продажба)	44.960	60.947
Трошоци за амортизација (за производство)	114.598	122.611
<b>Вкупно</b>	<b>159.557</b>	<b>183.557</b>

### **БЕЛЕШКА 16. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ/ТЕКОВНИ СРЕДСТВА**

Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	5.121	14.545
<b>Вкупно</b>	<b>5.121</b>	<b>14.545</b>

### **БЕЛЕШКА 17. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО**

Останати расходи од работењето	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Загуби врз основа на расходување и загуби од продажба на нематеријални и материјални средства	2.045	-
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	15	31
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	3.189	6.282
<b>Вкупно</b>	<b>5.249</b>	<b>6.313</b>

### **БЕЛЕШКА 18. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ**

Финансиски приходи	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	7.772	9.616
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	1.223	3.630
Приходи од вложувања во неповрзани друштва	10.671	5.370
<b>Вкупно</b>	<b>19.666</b>	<b>18.615</b>

## БЕЛЕШКА 19. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

Финансиски расходи	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	0	12
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	1.696	2.057
<b>Вкупно</b>	<b>1.696</b>	<b>2.069</b>

## БЕЛЕШКА 20. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

Добивка/Загуба пред оданочување	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Добивка пред оданочување	95.387	90.120
<b>Вкупно</b>	<b>95.387</b>	<b>90.120</b>

## БЕЛЕШКА 21. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно важечките законски прописи Друштвото пресметува и плаќа данокот на добивка.

Пресметка на данок на добивка	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Финансиски резултат од БУ	95.387	90.120
Непризнати расходи за даночни цели	13.888	19.130
Даночна основа	109.275	109.250
Намалување на даночна основа	82.386	31.296
Даночна основа по намалување	26.888	77.954
Пресметан данок на добивка (10% x даночна основа)	2.689	7.795
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
<b>Пресметан данок по намалување</b>	<b>2.689</b>	<b>7.795</b>

## БЕЛЕШКА 22. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

Нето добивка/загуба	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Нето добивка/загуба	92.698	82.324
<b>Вкупно</b>	<b>92.698</b>	<b>82.324</b>

## БЕЛЕШКА 23. ВКУПНА СЕОФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

Вкупна сеофатна добивка/загуба	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Вкупна сеофатна добивка/загуба	92.698	82.324
<b>Вкупно</b>	<b>92.698</b>	<b>82.324</b>



## БЕЛЕШКА 24. ОСНОВНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Основната добивка/загуба по акција се пресметува по пат на делење на добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	Во МКД	
	2021	2020
Добивка/Загуба по оданочување	92.697.722	82.324.315
Добивка / Загуба за сопствениците	92.697.722	82.324.315
Загуба која припаѓа на имателите на обични акции	-	-
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	39.918	39.918
<b>Основна добивка по акција (денари по акција)</b>	<b>2.323</b>	<b>2.063</b>

## БЕЛЕШКА 25. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на основно средство	Во илјади (000) МКД						
	Алат, погонски и канцелариски и инвентар, мебел и транспортни средства	Градежни објекти	Земјишта	Материјални средства во подготовка	Останати материјални средства	Постројки и опрема	Вкупно
Набавна вредност на основните средства (состојба на 01.01.2021)	705.661	392.831	26.031	41.354	5.287	2.821.717	3.992.880
-директни зголемувања	21.716	1.879	10.012	32.521	-	25.478	91.605
-прекнижување	12.684	-	-	(12.684)	-	-	-
-останати зголемувања и намалувања	-	-	-	-	-	-	-
-расходи и отуѓување	6.297	4.241	-	-	2.303	19.638	32.478
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на основните средства на 31.12.2021	733.765	390.469	36.042	61.191	2.984	2.827.557	4.052.007
Исправка на основните средства 01.01.2021	633.147	261.212	-	-	4.937	2.384.932	3.284.229
-амортизација	44.926	7.669	-	-	83	106.879	159.557
-останати зголемувања/намалувања	-	-	-	-	-	-	-
-расходи и отуѓување	5.935	2.802	-	-	2.058	19.638	30.432
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на исправката на основните средства 31.12.2021	672.139	266.079	-	-	2.962	2.472.174	3.413.354
<b>Сегашна вредност на 31.12.2021</b>	<b>61.626</b>	<b>124.390</b>	<b>36.042</b>	<b>61.191</b>	<b>22</b>	<b>355.383</b>	<b>638.654</b>

Во илјади (000) МКД

Вид на основно средство	Градежни објекти	Земјишта	Материјални средства во подготовка и останати средства	Постројки и опрема	Вкупно
<b>Набавна вредност на основните средства (состојба на 01.01.2020)</b>	<b>392.804</b>	<b>26.031</b>	<b>175.517</b>	<b>3.356.498</b>	<b>3.950.850</b>
- директни зголемувања	27	-	45.284	179.721	225.032
- расходи и отуѓување	-	-	(170.359)	(8.840)	(179.199)
- ревалоризација	-	-	-	-	-
<b>Состојба на основните средства на 31.12.2020</b>	<b>392.804</b>	<b>26.031</b>	<b>50.442</b>	<b>3.527.379</b>	<b>3.996.683</b>
<b>Исправка на основните средства 01.01.2020</b>	<b>253.544</b>	<b>-</b>	<b>5.822</b>	<b>2.851.301</b>	<b>3.110.667</b>
- амортизација	7.669	-	-	175.888	183.557
- расходи и отуѓување	-	-	-	(8.840)	(8.840)
<b>Состојба на исправката на основните средства 31.12.2020</b>	<b>261.213</b>	<b>-</b>	<b>169.695</b>	<b>3.018.349</b>	<b>3.285.384</b>
<b>Сегашна вредност на 31.12.2020</b>	<b>131.618</b>	<b>26.031</b>	<b>44.620</b>	<b>509.030</b>	<b>711.299</b>

Во тековната 2021 година Друштвото има нови набавки на НПО во вкупен износ од 91.605 илјади денари, а дел од нив се однесуваат на следното:

- Кронес етикетарки во износ од 23.488 илјади денари;
- Земјиште во износ од 10.012 илјади денари;
- Вилушкани во износ од 5.933 илјади денари;
- Дарго етикетарки во износ од 1.989 илјади денари;

Вкупните расходувања, односно продажби во текот на 2021 година се во износ од 32.478 илјади денари.

Сите недвижности, постројки и опрема со кои располага Друштвото се користат за обавување на неговите деловни активности.

## БЕЛЕШКА 26. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Долгорочни финансиски средства	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Вложувања во придружни друштва и заеднички контролирани друштва (учество во заеднички вложувања)</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>
Макопак	652	652
Карномак	39	39
Сопствени акции	473	473
<b>Финансиски средства расположливи за продажба</b>	<b>227.651</b>	<b>132.797</b>
Акции Алкалоид	35.329	29.505
Акции Комерцијална Банка	92.809	51.382
Акции Макпетрол	29.979	5.878
Акции НЛБ Банка	12.341	12.341
Акции Стопанска Банка АД	23.661	15.194
Акции Гранит	9.827	9.827
Акции ТТК Банка АД Скопје	7.159	7.159
Акции Окта Скопје	1.511	1.511
Акции Македонија Турист	13.634	-
Акции Тетекс Тетово	1.400	-
<b>Финансиски средства според објективна вредност преку добивката или загуба</b>	<b>103.639</b>	<b>19.563</b>
Алкалоид	28.847	12.334



Комерцијална Банка	58.223	7.753
Макпетрол	550	233
НЛБ Банка	9.559	1.466
Стопанска Банка АД	4.153	(470)
Гранит	2.373	(84)
ТТК Банка	(895)	(1.229)
Окта	(393)	(440)
Македонија Турист	795	-
Ревал тетекс	428	-
<b>Вкупно</b>	<b>332.454</b>	<b>153.524</b>

## БЕЛЕШКА 27. ЗАЛИХИ

Залихи	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Залиха на суровини и материјали	199.977	180.089
Залиха на резервни делови	57.667	53.775
Залиха на ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	28.710	39.238
Производство	23.201	18.505
Готови производи	50.294	41.875
Стоки	33.741	21.790
<b>Вкупно</b>	<b>393.590</b>	<b>355.271</b>

Суровините, материјалите, резервните делови, ситниот инвентар и авто гумите и готовиот производ се водат по просечна цена, а трговските стоки се водат по продажна цена.

## БЕЛЕШКА 28. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Краткорочни побарувања	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Побарувања од купувачи</b>	<b>192.901</b>	<b>156.400</b>
Побарувања од купувачи во земјата	183.252	151.830
Побарувања од купувачи во странство	14.063	10.101
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	(4.414)	(5.531)
<b>Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции</b>	<b>254</b>	<b>18.929</b>
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	254	18.929
<b>Побарувања од државата</b>	<b>6.857</b>	<b>2.571</b>
Данок на додадена вредност	2.387	148
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	4.470	2.422
<b>Побарување од вработени</b>	<b>(34)</b>	<b>6</b>
Побарувања од вработените за аконтации за службени патувања	6	6
Останати побарувања од вработените	(40)	(0)
<b>Останати побарувања</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Краткорочни финансиски средства</b>	<b>693.457</b>	<b>691.787</b>
<b>АВР</b>	<b>14.635</b>	<b>17.329</b>
Однапред платени трошоци	11.750	16.273
Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани	2.885	1.056
<b>Вкупно</b>	<b>908.070</b>	<b>887.021</b>

Вкупните побарувања од купувачи во земјата и странство се во износ од 192.901 илјада денари.

Анализата на старосната структура на побарувањата од купувачите со положба на 31.12.2021 година без тужените побарувања е како што следи:

Побарувања од купувачи во земјата	Во илјади (000) МКД	
	2021	
Од 0-30 дена	95.502	
Од 31-60 дена	28.279	
До 365 дена	32.619	
До три години	7.166	
Над три години	38	
<b>Вкупно</b>	<b>163.604</b>	

Побарувања од купувачи во странство	Во илјади (000) МКД	
	2021	
Од 0-30 дена	10.548	
Од 31-60 дена	3.249	
До 365 дена	18	
До три години	173	
Над три години	75	
<b>Вкупно</b>	<b>14.063</b>	

Краткорочните финансиски средства во тековната 2021 година се во вкупен износ од 693.457 илјади денари и истите се однесуваат на орочени денарски средства и тоа:

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
1. Депозит во Стопанска Банка АД Скопје	625.600	625.600
2. Депозит Шпаркасе Банка	61.500	61.500
3. Депозит во Царина	6.033	4.006
4. Останати дадени заеми	324	681
<b>Вкупно</b>	<b>693.457</b>	<b>691.787</b>

## БЕЛЕШКА 29. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Парични средства и парични еквиваленти	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Парични средства на трансакциски сметки во денари	219.124	180.784
Девизни сметки	-	69
Парични средства во благајна	1.196	1.356
Издвоени парични средства и акредитиви	167	167
<b>Вкупно</b>	<b>220.488</b>	<b>182.377</b>

Од Извештајот за паричните текови може да се види дека Друштвото има:

Паричен тек	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Паричен тек од оперативни активности	221.548	315.217
Паричен тек од инвестициски активности	(267.512)	(203.630)



Паричен тек од финансиски активности	84.076	19.564
<b>Нето пораст/намалување на готовината:</b>	<b>38.112</b>	<b>131.151</b>

### БЕЛЕШКА 30. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Главнина и резерви	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Основна главнина запишан и уплатен капитал	305.262	305.262
Ревалоризациска резерва	106.634	22.558
Резерви	775.281	692.957
Задржана (акумулирана) добивка од претходни години	1.001.876	1.001.876
Добивка од тековната година	92.698	82.324
<b>Вкупно</b>	<b>2.281.751</b>	<b>2.104.977</b>

Структурата на капиталот според акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност со состојба на 31 декември 2021 година е следната:

Акционери	Број на обични акции	Вредност на 1 акција (125 ЕУР)	% на учество во основната главнина
Обични акции - физички лица	31.783	3.972.875	79,62 %
Обични акции – правни лица	8.118	1.014.750	20,34 %
Откупени сопствени акции	17	2.125	0,04 %
<b>Вкупно ЕУР:</b>	<b>39.918</b>	<b>4.989.750</b>	<b>100,00</b>

Вкупниот број на акции на Прилепска Пиварница АД Прилеп е 39.918 со номинална вредност на една акција од 125 евра. Бројот на иматели е 149, а бројот на сопственички позиции е 158.

Основната главнина на Друштвото според Тековната состојба издадена од Централниот регистар на РСМ изнесува 4.989.750 ЕУР.

Следните акционери имаат сопственост над 5% од акциите кои носат право на глас и тоа:

Назив на акционери	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Сашко Самарџиоски	36,32	36,32
Панде Самарџиоска	36,32	36,32
Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд	8,94	10,18

Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во финансиските извештаи на страна 7.

### БЕЛЕШКА 31. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Тековни обврски	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Обврски спрема добавувачи</b>	<b>160.098</b>	<b>128.357</b>
Обврски спрема добавувачи во земјата	75.906	65.799
Обврски спрема добавувачи од странство	84.192	62.558
<b>Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата</b>	<b>1.052</b>	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	1.052	-
<b>Обврски спрема вработени</b>	<b>2.012</b>	<b>224</b>
Обврски за плата и надоместоци на плата	1.921	-

Останати обврски спрема вработените	91	224
<b>Тековни даночни обврски</b>	<b>27.687</b>	<b>35.311</b>
Обврски за данокот на додадена вредност	(13)	6.893
Обврски за акцизи	26.998	28.471
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	700	-
Обврски за персонален данок на доход	2	(54)
Обврски за данок на имот	-	-
<b>Обврски врз основа на учество во добивката</b>	<b>15.942</b>	<b>16.062</b>
Обврски врз основа на учество во добивката	15.942	16.062
<b>Останати краткорочни обврски</b>	<b>4.513</b>	<b>4.560</b>
Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки	4.525	4.525
Обврски спрема вршителите на дејност и други физички лица	(12)	-
Останати краткорочни обврски	-	36
<b>Пасивни временски разграничувања</b>	<b>201</b>	<b>-</b>
Однапред пресметани трошоци	201	-
<b>Вкупно</b>	<b>211.504</b>	<b>184.515</b>

Обврските спрема добавувачите во земјата и странство се во вкупен износ од 160.098 илјади денари, од кои 75.906 илјади денари се однесуваат на добавувачи во земјата, а 84.192 илјади денари се од добавувачи во странство. Старосната структура на обврските спрема добавувачи во странство е како што следи:

	Во илјади (000) МКД	
<b>Обврски спрема добавувачи во земјата</b>	<b>2021</b>	
Од 0-30 дена	-	-
Од 31-60 дена	-	-
До 365 дена	-	75.906
До три години	-	-
Над три години	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>75.906</b>	

	Во илјади (000) МКД	
<b>Обврски спрема добавувачи во странство</b>	<b>2021</b>	
Од 0-30 дена	44.699	44.699
Од 31-60 дена	20.544	20.544
До 365 дена	13.627	13.627
До три години	18	18
Над три години	5.304	5.304
<b>Вкупно</b>	<b>84.192</b>	

## БЕЛЕШКА 32. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

### 32.1. Хипотеки

Друштвото нема дадено хипотеки на својот имот.



### 32.2. Судски спорови

Друштвото во тековната 2021 година се јавува во 69 судски постапки како тужител во вкупен износ од 1.991 илјада денари. Исходот од овие судски постапки е неизвесен и друштвото нема направено резервации по однос на истите. Друштвото во текот на 2021 година не се јавува како тужена страна во ниту една судска постапка.

### 32.3. Гаранции

Друштвото со положба на 31.12.2021 година има примено гаранции во вкупен износ од 49.373 илјади денари. Друштвото има издадено гаранции во вкупен износ од 21.419 илјади денари во корист на Царинска Управа на Република Северна Македонија како обезбедување на долг за акцизни добра кои се произведуваат, складираат и чуваат во акцизен склад.

Гаранциите се дадени во продолжение:

Корисник на гаранција	Коминтенти (налогодавач)	Износ на гаранција Во илјади МКД (000)	Рок на траење на дадена гаранција
Прилепска Пиварница АД Прилеп	Адеа Лукс Тетово	6.488	19/02/2022
Прилепска Пиварница АД Прилеп	Унимак ДООЕЛ Кичево	6.160	10.3.2022
Прилепска Пиварница АД Прилеп	Мирола ДООЕЛ Велес	10.000	16.3.2022
Прилепска Пиварница АД Прилеп	Маг Логистик ДОО Скопје	1.500	04.6.2022
Прилепска Пиварница АД Прилеп	ПЕ-Логистик	6.000	02.1.2022
Прилепска Пиварница АД Прилеп	Алеко Комерц ДООЕЛ Неготино	9.225	02.1.2022
Прилепска Пиварница АД Прилеп	Кик Ком	6.500	17.2.2022
Прилепска Пиварница АД Прилеп	Телхо ДЕЛ ДООЕЛ	2.500	14.11.2022
<b>Вкупно</b>		<b>48.373</b>	

Корисник на гаранција	Коминтенти (налогодавач)	Износ на гаранција Во илјади МКД (000)	Рок на траење на дадена гаранција
Царинска Управа на РСМ	Прилепска Пиварница АД	18.919	30.06.2022
Царинска Управа на РСМ	Прилепска Пиварница АД	2.500	08.07.2022
<b>Вкупно</b>		<b>21.419</b>	

### БЕЛЕШКА 33. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Како поврзана страна во тековната година се јавува Друштвото Пивар 06 ДООЕЛ чиј сопственик е Лилјана Самарџиоска. Во табелата што следува се дадени податоци за обемот и состојбите на трансакциите со поврзаните субјекти на и за периодот што завршува на 31.12. тековната и претходната година.

Обврски спрема поврзана страна	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Пивар 06 ДООЕЛ	4.729	2.183
<b>Вкупно</b>	<b>4.729</b>	<b>2.183</b>

Трошоци за наем	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Пивар 06 ДООЕЛ	22.496	26.207
<b>Вкупно</b>	<b>22.496</b>	<b>26.207</b>

**БЕЛЕШКА 34. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА  
ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**

По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба не се случиле материјално значајни настани кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка:

За целосно согледување на последователните настани се приложува бруто биланс заклучно со 31.03.2022 година.

За Прилепска Пиварница АД Прилеп  
Генерален Директор



---

Сашко Самарџиоски



**Законска обврска за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работењето во согласност со одредбите од ЗТД**

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат Друштвата вклучува Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Годишната сметка и финансиските извештаи кои се однесуваат на иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на Друштвото за деловната година.

Во согласност со член 477 став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи е должен по завршување на секоја деловна година да изготви и Извештај за работењето на Друштвото за претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, истата се состои од Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците на Годишната сметка и ставките во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за водење на сметководство не се појавуваат.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работењето се дадени во Додатоците 2 и 3.

Генералниот директор на Друштвото го изготвил и потпишал Годишниот извештај за работењето.

За Прилепска Пиварница АД Прилеп  
Генерален Директор

  
Сашко Самарџиоски

**Годишна сметка**

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатна добивка



ЕМБС: 04071344

Целосно име: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:  
Објаснувачки белешки и други прилози  
Финансиски извештаи

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	971.107.127,00			864.822.681,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	638.653.548,00			711.299.132,00
10	-- Недвижности (011+012)	160.432.253,00			157.649.663,00
11	-- Земјиште	36.042.334,00			26.030.811,00
12	-- Градежни објекти	124.389.919,00			131.618.852,00
13	-- Постројки и опрема	355.382.909,00			436.784.874,00
14	-- Транспортни средства	9.983.091,00			10.661.600,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	51.642.420,00			61.851.734,00
18	-- Материјални средства во подготовка	61.191.000,00			44.001.618,00
19	-- Останати материјални средства	21.875,00			349.643,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	332.453.579,00			153.523.549,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	652.000,00			652.000,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	331.289.988,00			152.359.958,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	331.289.988,00			152.359.958,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	511.591,00			511.591,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.507.513.518,00			1.407.340.262,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	393.590.089,00			355.271.075,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	199.976.687,00			180.088.515,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	86.377.539,00			93.013.332,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	23.201.041,00			18.505.013,00
41	-- Залихи на готови производи	50.293.831,00			41.874.601,00
42	-- Залихи на трговски стоки	33.740.991,00			21.789.614,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	200.302.437,00			177.905.372,00
47	-- Побарувања од купувачи	192.900.607,00			156.400.151,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	254.178,00			18.928.600,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за	6.857.152,00			2.570.924,00

	останати давачки кон државата (претплати)		
50	-- Побарувања од вработените	6.000,00	5.697,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	284.500,00	
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	693.132.802,00	691.786.997,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	693.132.802,00	691.786.997,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	220.488.190,00	182.376.818,00
60	-- Парични средства	220.488.190,00	182.376.818,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	14.634.837,00	17.329.071,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	2.493.255.482,00	2.289.492.014,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068- 069+070+071+075-076+077-078)	2.281.751.219,00	2.104.977.137,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	305.262.427,00	305.262.427,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	106.633.983,00	22.557.623,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	61.141.399,00	61.141.399,00
72	-- Законски резерви	61.141.399,00	61.141.399,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	1.716.015.688,00	1.633.691.373,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	92.697.722,00	82.324.315,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	211.303.326,00	184.514.877,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	211.303.326,00	184.514.877,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	160.098.300,00	128.357.293,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.051.553,00	
100	-- Обврски кон вработените	2.000.374,00	
101	-- Тековни даночни обврски	32.211.283,00	39.889.163,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	15.941.816,00	16.232.843,00
108	-- Останати краткорочни обврски		35.578,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	200.937,00	
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.493.255.482,00	2.289.492.014,00

## Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	1.705.403.217,00			1.635.998.113,00
202	-- Приходи од продажба	1.666.205.470,00			1.604.289.281,00
203	-- Останати приходи	35.554.311,00			25.853.972,00



204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	60.379.614,00	72.416.314,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	73.494.872,00	60.379.614,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	3.643.436,00	5.854.860,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.641.101.283,00	1.550.387.532,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	665.212.877,00	646.281.849,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	323.889.442,00	282.866.373,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	724.012,00	32.875,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	296.620.707,00	237.952.552,00
212	-- Останати трошоци од работењето	21.570.420,00	17.902.279,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	163.155.631,00	160.936.288,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	97.837.469,00	97.645.590,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	8.096.315,00	8.008.981,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	41.196.543,00	41.094.192,00
217	-- Останати трошоци за вработените	16.025.304,00	14.187.525,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	159.557.464,00	183.557.416,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	5.121.486,00	14.545.215,00
222	-- Останати расходи од работењето	5.249.244,00	6.312.685,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	19.665.723,00	18.615.302,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	10.670.567,00	5.369.608,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	7.771.998,00	9.616.168,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.223.158,00	3.629.526,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.696.389,00	2.069.477,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	204,00	12.023,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.696.185,00	2.057.454,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	95.386.526,00	90.119.706,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246- 249)	95.386.526,00	90.119.706,00
252	-- Данок на добивка	2.688.804,00	7.795.391,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	92.697.722,00	82.324.315,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	251,00	263,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	92.697.722,00	82.324.315,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	92.697.722,00	82.324.315,00
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	2.323,00	2.063,00
265	-- Вкупна основна заработувачка по акција	2.323,00	2.063,00

269	-- Добивка за годината	92.697.722,00	82.324.315,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	92.697.722,00	82.324.315,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	92.697.722,00	82.324.315,00

## Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	36.042.334,00			26.030.811,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	124.389.919,00			131.618.852,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	2.885.632,00			2.071.456,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)	214.683.096,00			137.578.142,00
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 065 од БС)	62.212.483,00			59.333.858,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршителите на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или = АОП 065 од БС)	243.049.944,00			245.928.569,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	429.159.730,00			395.288.864,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	429.159.730,00			387.638.532,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)				7.650.332,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.645.278.517,00			1.581.117.791,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	14.115.640,00			17.176.141,00
645	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во	6.982.032,00			8.714.800,00



	држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)		
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	188.018,00	193.493,00
650	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	6.589.428,00	540.938,00
653	-- Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	6.623.295,00	5.801.855,00
654	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	2.128.015,00	18.821,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	988.406,00	620.801,00
666	-- Приходи од дивиденди	10.670.567,00	5.369.608,00
668	-- Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	545.182.308,00	541.157.618,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	43.561.723,00	34.746.294,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	510.467,00	496.353,00
672	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	24.948.592,00	22.731.864,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	304.483,00	632.667,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	390.916,00	310.884,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	57.389,00	46.017,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	32.693.480,00	24.511.203,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	43.561.723,00	7.424.926,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	8.919.851,00	8.127.035,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	25.360.049,00	23.263.451,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	91.734.558,00	89.557.792,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.612.455,00	2.651.668,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	34.723.530,00	24.867.680,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	7.407.732,00	7.342.255,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	256.164,00	525.642,00
693	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови	459.865,00	1.529.729,00

	утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)		
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)		7.190,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	6.001.002,00	3.021.504,00
696	-- Помощти (< или = АОП 217 од БУ)	171.315,00	271.167,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	2.362.173,00	2.419.530,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	893.070,00	671.949,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	6.804.784,00	6.412.763,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	6.167.412,00	6.196.784,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители		1.094.199,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	1.671.113,00	1.486.363,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	8.090.963,00	3.905.692,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.325.311,00	1.486.196,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.612.773,00	2.056.831,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	486.982,00	248.479,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	188.045,00	169.680,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	2.965.140,00	2.767.912,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	5.249.244,00	6.928.732,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	14.684,00	21.943,00
721	-- Исплатени дивиденди	120.459,00	29.077,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	251,00	263,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	251,00	263,00
724	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	6,00	5,00

## Структура на приходи по дејности



Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2084	- 11.05 - Производство на пиво	1.725.068.940,00			

**Потпишано од:**

Zdravko Jordanoski

CN=Makedonski Telekom CA,  
O=Makedonski Telekom, C=MK  
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија

## Годишен извештај за работењето



**ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД -  
ПРИЛЕП**

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ**

**За работењето на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - ПРИЛЕП,  
во периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.**

**1. Основни податоци за Друштвото:**

**ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - ПРИЛЕП** како трговско друштво во последната судска регистрација во Основниот Суд во Битола по Решение Т.рег. број 2769/99 од 12.01.1999 год. и во ЕДИНСТВЕНИОТ ТРГОВСКИ РЕГИСТАР за упис на субјектот од 2004 год. е внесена со следните податоци:

- Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС): 4071344,
- Целосен назив на правното лице: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп,
- Седиште: Ул. ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ бр.1 – Прилеп,
- Вид на правно лице: 05.5 Акционерско друштво,
- Големина на деловниот субјект: Голем,
- Овластување во правниот промет: За обврските створени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства,
- Датум на основање: 11.05.1995 година,
- Датум на првична регистрација: 12.01.1999 година,
- Датум на упис во матичен регистар: 25.11.2004 година,
- Број на регистарска влошка: 01002471-4-03-000,
- Траење: Неограничено.

Основната дејност на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп е производство на пиво и во Заводот за статистика е распоредена под шифра на дејност 11.05 која одговара на шифрата на дејност 013112 според ЕКД.

**ОСНОВНА ГЛАВНИНА:**

Основна главнина - Запишан капитал: 4.989.750,00 ЕВРА со целосно уплатен дел на капиталот во износ од 4.989.750,00 ЕВРА,

Вид на акции: Основната главнина изнесува 39.918 акции кои во целост се обични акции, со номинален износ на една акција од денарска противвредност на 125 ЕВРА.

Во текот на 2021 година структурата на акциите по број на иматели (поодделни акционери) има делумни измени во однос на 2021 год. па на 31.12.2021

год. според Акционерската книга добисна од Централниот депозитар за хартии од вредност на Р. Македонија, состојбата е како следува:

- приоритетни акции вкупна состојба од 0 акции,
- обични акции вкупно 39.918 и тоа акции во сопственост на акционери - физички лица од земјата и странство од 79,621% или 31.783 обични акции и акционери - правни лица од земјата и странство кои имаат 20,337% од акциите или 8.118 акции. Вкупниот број на акции со право на глас изнесува 39.901 обични акции, а дел од 17 обични акции се сопствени акции на Прилепска Пиварница АД - Прилеп.

Во извештајов се изнесени податоци, констатации и заклучоци кои не се детално изнесени во Годишната сметка и во Финансиските извештаи или податоци кои не се воочливи во извештаите за 2021 год. Придржувајќи се до основните барања пропишани со Законот за трговските друштва и сметководствените стандарди во овој извештај, ќе бидат изнесени информации кои имале значајно влијание врз работењето и остварувањето на резултати на Друштвото во 2021 година, а можат да имаат и значајно влијание врз идното работење на Друштвото.

Книговодстваната состојбата на средствата и обврските во Прилепска Пиварница АД – Прилеп се усогласува со фактичката состојба најмалку еднаш годишно, а истото се утврдува со пописот (инвентаризацијата) на средствата и изворите на средствата извршен на крајот на деловната година односно за деловната 2021 год. со состојба на ден 31.12.2021 год. за што од Централната пописна комисија е донесен Извештај за извршениот попис ( пописен елаборат) со состојба на 31.12.2021 год.

За работењето во деловната година што завршува на 31 Декември, односно за 2021 год. Друштвото ги состави и поднесе Годишната сметка и Даночниот биланс за 2021 год. односно ги состави и поднесе Финансиските извештаи за 2021 год. во следните обрасци до надлежните органи и тоа:

- по Годишна сметка за 2021 год. до Централен регистар на РМ поднесено:
- 1) Биланс на состојба ( Извештај за финансиската состојба ),
- 2) Биланс на успех ( Извештај за добивка или загуба и Извештај за останатата сеопфатна добивка ),
- 3) Посебни податоци за државна евиденција - образец ДЕ,
- 4) Образец за структура на приходи по дејности – СПД,
- 5) Објаснувачки белешки кон Годишната сметка.



- За обврската за Даночен биланс за 2021г. изготвен е и поднесен е до даночниот орган УЈП – Дирекција за големи даночни обврзници – Скопје Даночен биланс за оданочување со данок на добивка за 2021 год.,
- По обврската за Финансиски извештаи за 2021 год. до Централен регистар на РМ и до Македонска Берза АД Ск доставени се :
  - 1) Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба),
  - 2) Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка),
  - 3) Извештај за паричните текови
  - 4) Извештај за промените во главнината на акционерското друштво.

Билансите кои се составен дел од Годишната сметка за 2021год. по форма и по содржина и по податоците во нив одговараат на пропишаното со законските прописи од даночната сфера во РМ, и усогласени според Меѓународните сметководствени стандарди.

Годишната сметка за 2021 година, Даночниот биланс за 2021 год. и Финансиските извештаи за 2021 год. се доставени до наведените надлежни органи - институции на пропишаните соодветни обрасци и во законските рокови.

Наведените Биланси и Финансиски извештаи за деловната 2021 год. се составен дел на овој Годишен извештај.

Во Годишната сметка за 2021 година и во Финансиските извештаи за 2021 год. искажани се постигнатите резултати кои, споредено со планираното, а имајќи ги во предвид услови за работа што владееа во текот на 2021 година, се оценети како позитивни резултати од работењето.

Условите за работењето што владееа во текот на 2021 год. беа изразито тешки заради присутната пандемија на Ковид 19 во текот на целата година што неминовно влијаеше и на остварувањето на приходите од продажба на сопствени производи и на трговски стоки како и на дадените услуги, а кои се остварени со благ пораст од 4,26% споредено со состојбата во 2020 год. На финансискиот резултат односно на неговата поповолна состојба во споредба со 2020 год. влијание имаа како порастот на остварените вкупни приходи така и направените заштеди во делот на трошоците од работењето кои со сите превземни мерки на штедење се остварени со зголемување од само 4,17%, а заштеди се направени кај трошокот за сировини и репроматеријалите, кај останатите услуги од работењето, кај транспортните трошоци каде и покрај порастот на цените на горивата успеано е да се оствари само благо зголемување на трошокот, кај трошокот за вредносно услогласување на побарувањата (за постарите ненаплатени побарувања) како и кај трошокот за кало, растур, крш и расипување на производите направени се значителни заштеди, додека кај трошоците за потрошена енергија и енергенс, потрошените резервни делови, кај ситниот инвентар

и амбалажа, услугите за одржување и заштита како и кај наемнина на деловен простор и лизинг за возила евидентиран е позначителен раст на трошоците пред се предизвикан од порастот на цените на инпутите на домашниот и на странскиот пазар. Врз остварувањата во текот на година влијание имаа и не баш поволните временски услови во дел од годината кои директно влијааа на прометот/потрошувачката на производите и стоките од портфолиото на фирмата.

Во Извештајов за работењето во 2021 год. се презентирани податоци кои го отсликуваат работењето на Друштвото во конкретните услови за работа со презентирање на нужните податоци и состојбите кои се детално изнесени во Билансот на успехот ( Извештај за сеопфатна добивка ) за 2021 година, а споредени со податоците и состојбите од Билансот на успехот за 2020 год., при што може да се утврди дека:

- вкупните приходи во 2021 год. од 1.725.068.940,00 ден. споредени со 2020 год. од 1.654.613.415,00 ден. покажуваат остварување на вкупните приходи од 104,26%. Во рамките на наведеното приходите од продажба на производи и услуги на домашен пазар од 1.324.458.910,00 ден. се остварени со 100,189% споредени со лани, а значителен е порастот на приходите од продажба на трговски стоки кои се остварени со 112,28% додека приходите од надомест на трошоците од принципалите Пепси и Туборг се осварени со 129,93%. Пораст на приходите е евидентиран кај приходите од дивиденди со остварување од 10.670.567,00 ден. или 198,72% во однос на 2020 год.

- вкупните расходи во 2021 год. од 1.629.682.414,00 ден. споредени со 2020 год. од 1.564.493.706,00 ден. покажуваат мал пораст од 4,17% во однос на расходите во 2020 год. и покрај превземените активности и мерки за заштеда во делот на расходите. Заштеди кај расходите се направени кај оставениот трошокот за суровини и репроматеријалите од 0,48%, кај останатите услуги од работењето од 2,95%, кај транспортните трошоци каде и покрај порастот на цените на горивата успеано е да се оствари само благо зголемување на трошокот од 2,32%, кај трошокот за амортизација заштедата изнесува 13,07%, кај трошокот за вредносно услогласување на побарувањата (за постарите ненаплатени побарувања) заштетада изнесува 64,79%, а кај трошокот за кало, растур, крш и расипување на производите направени се значителни заштеди од 49,23%.

Кај дел од трошоците евидентиран е позначителен раст пред се предизвикан од порастот на цените на инпутите на домашниот и на странскиот пазар и тоа за потрошена енергија и енергенси пораст од 27,76%, потрошените резервни делови пораст од 9,38%, кај ситниот инвентар и амбалажа пораст од 9,43%, кај услугите за одржување и заштита пораст од 22,24% како и кај наемнина на деловен простор и лизинг за возила со евидентиран пораст од 7,80% во споредба со 2020 г.



- остварената добивка пред оданочувањето во 2021 год. од 95.386.526,00 ден. во споредба со 2020 год. кога изнесуваше 90.119.709,00 ден. покажува поволен финансиски резултат со пораст од 5,84% споредено со 2020 год.

- нето добивката по оданочувањето во 2021 год. од 92.697.722,00 ден. во споредба со нето добивката во 2020 год. од 82.324.315,00 ден. покажува поволна состојба бидејќи истата во деловната година е остварена со 12,60% споредено со 2021 год.

Презентираните резултати за работењето во деловната 2021 год. во споредба со резултатите во 2020 год. ја истакнуваат состојбата на враќање кон попозитивни финансиски остварувања односно на одржување на конкурентноста и виталноста на Друштвото во сепак тешка деловната година за работење, а кои се остварени пред се со производство и промет на високо квалитетни производи како што се сопствените пива и тоа Златен даб и Крали Марко ( со квалитативно и квантитативно задржана понуда во 2021 год. кај производите во стакло од 0,33 л. и 0,5 л. , во ПЕТ амбалажа од 1,5л. и во лименка од 0,33л. само Зл.Даб, и лименка од 0,5л. од Златен даб и од Крали Марко), безалкохолните газирани пијалоци од лиценцната програма на Пепси Кола во пакување од 0,5л, 1,25л., 1,5л. и 1,75л., во лименки од 0,33 л. како и безалкохолниот газирани пијалок од домашната програма Газоза во пакување од 0,5л, 1,25л. и 1,5л. и лименка од 0,33 л.

Презентираните резултати од работењето во 2021 год. се остварени и со учество на трговското работење односно остварениот промет пред се со брендovите Карлсберг и Туборг од Романија, со Књаз Милош од Србија – програмот на газирани води, програмот Аква Вива и програмот Тубе, а со понуда од скоро целата палета на производи и нивните пакувања.

Квантитетот во прометот на производите и стоките, а пред се нивниот квалитет се оствари со задржување и остварување на стратегијата на непрестано и континуирано спроведување на политиката на инвестициони вложувања за современо и квалитетно производство на сопствените производи и прометот со квалитетни трговски стоки од познатите погоре наведени брендови.

Стратегијата на континуирано вложување во осовременување и модернизирање на производството но и дистрибуцијата на производите во деловната 2021 год. Друштвото ја има продолжило со извршено вложувања во набавка на нови средства преку инвестиции во тек. Дел од инвестиции се ставени во употреба во текот на 2021 год. и заедно со вложувањата кои се извршени директно при набавката, извршено е ставање во употреба на средства во вкупен износ од 71.767.986,00 ден., а од кои позначителни во вредност се по следните основи:

- износ од 10.011.523,00 ден. во набавка на градежно земјиште,
- износ од 25.477.518,00 ден. за вложувања во нови постројки и опрема,

- износ од 34.347.982,00 ден. вложувања во друга опрема и средства од кои позначителни се вложувањата во средства за транспорт и врски износ од 5.932.800,00 ден., компјутерска технологија (во хардвер и софтвер) односно електронски и сметачки машини во вкупна вредност од 2.584.218,00 ден. и вложувања во средства за поттикнување на прометот и продажбата на сопствените производи ( разладни витрини, апарати за точење пиво, тенди и големи чадори ) во износ од 25.830.964,00 ден.

Во инвестиции во тек на крајот на годината, а кои не се ставени во употреба, се евидентирани вложувања во тек во износ од 61.191.000,00 ден., од кои позначителните се по основ на:

- опрема за поттикнување на прометот и продажбата на сопствените производи ( разладни витрини, апарати за точење пиво, тенди и големи чадори ) во износ од 53.590.264,00 ден.

- вложување во градежни објекти кои не се ставени во употреба во износ од 7.105.062,00 ден.

Наведените вложувања во материјални средства односно во инвестиции ставени во употреба и инвестиции во тек се извршени целосно на терет на сопствените средства (извор од акумулираните добивки и од амортизацијата) како од тековните средства така и од орочените заштеди во банки без при тоа Друштвото да се задолжува кај Банки и да продуцира обврски и трошоци по основ на камати за користени кредити.

И за наредната деловна 2022 год. Прилепска Пиварница АД – Прилеп има планирано да го продолжи инвестициониот циклус кој континуирано трае повеќе години. Во 2022 год. планирани се инвестициски вложувања од околу 1.270.800 евра, а активностите во најголем дел ќе бидат насочени кон:

- инвестициско вложување за докомплетирање на процесот за производство со вложување во постројки и опрема за индустрија наменето за производство на сопствени производи во вредност од 488.500 евра,

- набавка на опрема за поттикнување на продажбата со зголемување на реализацијата на сопствените производи како што се фрижидери, витрини, големи чадори, апарати за точење и др. во вкупна вредност од околу 677.600 евра,

- набавка на ИТ опрема во вредност од околу 33.700 евра., како и набавка на лабораториска опрема во вредност од околу 43.000 евра.

Во Билансот на состојбата на 31.12.2021 год. искажана е состојбата на имотот ( недвижности и опрема) со кој располага Прилепска Пиварница АД – Прилеп на крајот на деловната 2021 год. со следни вредности:



- Набавната вредност на материјалните средства ( основни средства / недвижности и опрема) на 31.12.2021 год. изнесува 3.954.773.998,00 ден. и во однос на истата од 31.12.2020 год. од 3.925.495.353,00 ден. е поголема за 0,75% пред се заради поголемата вредност на ново набавените средства во однос на средствата симнати од евиденција (кои претходно биле набавени и ставени во употреба),

- Сегашната вредност на основни средства - недвижности и опрема на 31.12.2021 год. изнесува 541.420.214,00 ден. и во однос на 2020 година од 641.266.703,00 ден. е помала за 15,57%, а пред се заради поголемата вредност на исправка на вредноста на средства во употреба во однос на ново набавените и ставени во употреба основни средства.

- Залихите на суровини, материјали, ситен инвентар, амбалажа, авто гуми, полупроизводи и производи, и стоките во 2021 година изнесуваат 393.590.089,00 ден., а споредбено со залихите по истиот основ од 2020 година во износ од 355.271.075,00 ден. покажуваат зголемување на вредноста на залихите за 10,79% што е одраз на потребата во одреден период да се обезбедат оптимални залихи во деловната година, а сепак до ниво кое од своја страна нема да го оптерети работењето на Друштвото во тековната 2021 год. со задржување на позитивен однос при управувањето со залихите на суровини, материјали, полупроизводи и производи и стоки во 2021 год.

Вкупната актива на Друштвото на крајот на 2021 година изнесува 2.493.255.482,00 ден. и истата во однос на вкупната актива на крајот на 2020 година од 2.269.929.127,00 ден. е зголемена за 9,84% што укажува на состојбата на одржување на тенденцијата на позитивното и рационално менаџирање со активата (средствата односно имотот) на Друштвото.

Кај изворите на средствата ( пасивата ) од Билансот на состојбата за 2021 год. забележливо е дека долгорочните извори се исклучиво сопствени извори односно акционерски капитал, средства на резервите и акумулираните добивки. Во текот на годината нема никакви задолжувања со краткорочни или долгорочни кредити и сите втасани обврски односно задолжувања се измирувани навреме, според роковите на стасаност. Во однос на ликвидноста на Друштвото не се појавија никакви потешкотии или неможност да се сервисираат обврските во ниту еден ден од работењето во 2021 год.

Вкупната пасива во 2021 год. во износ од 2.493.255.482,00 ден. во однос на претходната 2020 година во износ од 2.269.929.127,00 е зголемена за 9,84% и тоа исклучиво во корист на сопствените извори на средства кои се зголемени во тековната во однос на претходната година.

Во врска со извештајот за промените на капиталот и резервите на Друштвото нагласуваме дека: запишаниот капитал во Билансот на состојбата е усогласен со

запишаниот акционерски капитал во Централниот регистар на Република Македонија и изнесува 305.262.427,00 денари (денарска противвредност на 4.989.750 ЕУР). Резервите се формирани во согласност со законските прописи и Статутот на Друштвото и по основ изнесуваат: ревалоризациони резерви 2.994.735,00 ден., законски резерви 61.141.399,00 ден. и останати ревалоризациони резерви 103.639.248,00 ден., а останатиот износ на капиталот е од акумулирани добивки од претходни години (средства за инвестиции и за проширување на материјалната основа на Друштвото) со состојба на 31.12.2021 год. во вкупен износ од 1.716.015.687,00 ден. кои во споредба со акумулираните добивки од претходни години со состојба на 31.12.2020 год. од 1.633.691.372,00 ден. покажува пораст од 5,04%.

Во текот на 2021 год. Прилепска Пиварница АД – Прилеп има вршено исплата на примања на членовите на Управниот одбор и на членовите на Надзорниот одбор кои ја извршувале функцијата и тоа по основ на исплатена плата и надоместоци од плата во бруто вредности со пресметани и платени законски утврдените даноци и придонеси во целост на лица кои имаат статус на вработени лица и тоа:

- вкупно како примања на членовите на Управен одбор и членовите на Надзорен одбор во текот на 2021 год. исплатен е бруто износ од 20.089.111,00 ден.

Врз основа на сите погоре наведени состојби, кои го потврдуваат доброто работење на Друштвото, состојбите во вложувањата во инвестиции и одржувањето на активниот имот и ликвидноста на Друштвото Управниот одбор на Прилепска Пиварница АД Прилеп ја прифати изготвената Годишна сметка и Финансиските извештаи за 2021 год. со искажана добивка по оданочување во износ од 92.697.722,00 ден.

Врз основа на остварувањата во 2021 год. и даденото овластување за давање на предлог, од страна на Управниот одбор на Друштвото е донесена Одлука која го содржи предлогот нето добивката по оданочување за 2021 год. од 92.697.722,00 ден. да се:

- распредели за исплата на дивиденда на акционерите во висина од 500,00 ден. бруто ( нето дивиденда плус соодветниот данок за акционерите физички лица и бруто дивиденда за акционерите правни лица) или во вкупна бруто вредност од 19.950.500,00 ден.

- распредели за вложување во инвестиции ( реинвестирана добивка) во износ од 72.747.222,00 ден.

Во продолжение на Годишниот извештај следат некои поважни напомени поврзани со тековното но и идното работење на Друштвото:

1. Припремите за работење во наредниот период се извршени успешно, обезбедени се неопходните услови за нормално одвивање во процесот на производството и реализацијата, пред се во насока на продолжување на континуитетот



на успешно работење на Друштвото во целост. На крајот на 2021 год. превземени се активности за реализирање на планираните инвестирања и трасирани се активностите од почетокот на 2022 год. и во текот на 2022 год. за реализирање на планираните вложувања за 2022 год. од околу 1,27 мил. евра како беше претходно наведено.

2. Финансирањето на новите инвестиции планирано е во целост да биде обезбедено од сопствени извори (од акумулирани добивки, а на терет на денарски средства на жиро сметките и орочените депозити исклучиво од тековните парични средства), а намерата во однос на новите инвестирања е во значителна мера да се зголеми капацитетот за производство на сопствените прозводи и можностите за подобрување на квалитетот на производите, како и подобрување на прометот/реализацијата, а да притоа не се наруши тековната ликвидност на Друштвото. Охрабрување во однос на извршувањето на планираните инвестиции и реалното финансиско покривање на инвестициите за 2022 год. дава успешното, во поголем дел, реализирање на плановите во континуитет, и во деловната 2020 год. и во деловната 2021 год. со евидентните финансиски придобивки што тие реализирани планови ги донесоа.

3. Во плановите за работењето на Друштвото за 2022 год. се наведени целите кон чие остварување ќе се стреми раководството, односно остварување на поголеми приходи отколку во 2021 год. со продолжување на трендот на намалување на трошоците односно продолжување со заштедите во работењето како во 2021 год. што ќе резултира со далеку поповолен финансиски резултат односно поголема добивка во споредба со работењето и остварувањето во 2021 год.

Во овој Извештај се презентирани сите релевантни состојби кои ја карактеризираа деловната активност и постигнатите резултати на Прилепска Пиварница АД – Прилеп во 2021 год., а во прилог на Извештајот се и сите Биланси и Финансиски извештаи како и други извештаи кои се предмет на разгледување и усвојување на Годишното собрание на акционери.

Изјава за примена на Кодексот за корпоративно управување

Прилепска пиварница АД Прилеп изјавува дека согласно член 384-а од Законот за трговските друштва во целост се придржува кон Кодексот за корпоративно управување. Кодексот за корпоративно управување е објавен на веб страната на друштвото и со тоа јавно достапен за заинтересираните страни. Сите постапки и дејствија во деловната 2021 година беа во согласност со законот и одредбите од Кодексот за корпоративно управување. Имено, друштвото постапуваше транспарентно во поглед на обврската за обелоднување податоци и информации, процедурите за контрола и ревизија во друштвото целосно се почитуваа, а доследно се применуваа и највисоките барања поврзани со начинот на функционирање на органот на управување, собранието на акционери и помошните тела.

Согласно измените на Правилата за котација на Македонска берза усвоени од Одборот на директори на Берзата на 21.12.2021 година, а за коишто е добиена согласност од Комисијата за хартии од вредност на 27.12.2021 Прилепска пиварница АД Прилеп по истекот на 2022 година ќе извести за примената на Кодексот која ќе биде задолжителна за сите друштва што ќе ги исполнуваат пропишаните критериуми.

Во Прилеп, 04 мес. 2022 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВЕН ОДБОР  
/ САШКО САМАРИЦОСКИ /





## **ПРЕДЛОГ**

Врз основа на член 384 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на друштвото Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, одржано на 25.05.2022 година, ја донесе следната:

# **О Д Л У К А**

## **ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД РЕВИЗИЈАТА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2021 ГОДИНА**

### **I**

**СЕ УСВОЈУВА**, Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2021 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од Ревизорската куќа Пелагониска ревизорска куќа ДООЕЛ Прилеп (ПЕРК).

### **II**

Составен дел на Одлуката е Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2021 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од Ревизорската куќа Пелагониска ревизорска куќа ДООЕЛ Прилеп (ПЕРК).

### **III**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

---

Претседавач на собрание на акционери

**ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД -  
ПРИЛЕП**

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ**

**За работењето на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - ПРИЛЕП,  
во периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.**

**1. Основни податоци за Друштвото:**

**ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - ПРИЛЕП** како трговско друштво во последната судска регистрација во Основниот Суд во Битола по Решение Т.рег. број 2769/99 од 12.01.1999 год. и во ЕДИНСТВЕНИОТ ТРГОВСКИ РЕГИСТАР за упис на субјектот од 2004 год. е внесена со следните податоци:

- Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС): 4071344,
- Целосен назив на правното лице: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп,
- Седиште: Ул. ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ бр.1 – Прилеп,
- Вид на правно лице: 05.5 Акционерско друштво,
- Големина на деловниот субјект: Голем,
- Овластување во правниот промет: За обврските створени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства,
- Датум на основање: 11.05.1995 година,
- Датум на првична регистрација: 12.01.1999 година,
- Датум на упис во матичен регистар: 25.11.2004 година,
- Број на регистарска влошка: 01002471-4-03-000,
- Траење: Неограничено.

Основната дејност на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп е производство на пиво и во Заводот за статистика е распоредена под шифра на дејност 11.05 која одговара на шифрата на дејност 013112 според ЕКД.

**ОСНОВНА ГЛАВНИНА:**

Основна главнина - Запишан капитал: 4.989.750,00 ЕВРА со целосно уплатен дел на капиталот во износ од 4.989.750,00 ЕВРА,

Вид на акции: Основната главнина изнесува 39.918 акции кои во целост се обични акции, со номинален износ на една акција од денарска противвредност на 125 ЕВРА.

Во текот на 2021 година структурата на акциите по број на иматели (поодделни акционери) има делумни измени во однос на 2021 год. па на 31.12.2021



год. според Акционерската книга добиена од Централниот депозитар за хартии од вредност на Р. Македонија, состојбата е како следува:

- приоритетни акции вкупна состојба од 0 акции,
- обични акции вкупно 39.918 и тоа акции во сопственост на акционери - физички лица од земјата и странство од 79,621% или 31.783 обични акции и акционери - правни лица од земјата и странство кои имаат 20,337% од акциите или 8.118 акции.

Вкупниот број на акции со право на глас изнесува 39.901 обични акции, а дел од 17 обични акции се сопствени акции на Прилепска Пиварница АД - Прилеп.

Во извештајов се изнесени податоци, констатации и заклучоци кои не се детално изнесени во Годишната сметка и во Финансиските извештаи или податоци кои не се воочливи во извештаите за 2021 год. Придржувајќи се до основните барања пропишани со Законот за трговските друштва и сметководствените стандарди во овој извештај, ќе бидат изнесени информации кои имале значајно влијание врз работењето и остварувањето на резултати на Друштвото во 2021 година, а можат да имаат и значајно влијание врз идното работење на Друштвото.

Книговодстваната состојбата на средствата и обврските во Прилепска Пиварница АД – Прилеп се усогласува со фактичката состојба најмалку еднаш годишно, а истото се утврдува со пописот (инвентаризацијата) на средствата и изворите на средствата извршен на крајот на деловната година односно за деловната 2021 год. со состојба на ден 31.12.2021 год. за што од Централната пописна комисија е донесен Извештај за извршениот попис ( пописен елаборат) со состојба на 31.12.2021 год.

За работењето во деловната година што завршува на 31 Декември, односно за 2021 год. Друштвото ги состави и поднесе Годишната сметка и Даночниот биланс за 2021 год. односно ги состави и поднесе Финансиските извештаи за 2021 год. во следните обрасци до надлежните органи и тоа:

- по Годишна сметка за 2021 год. до Централен регистар на РМ поднесено:
- 1) Биланс на состојба ( Извештај за финансиската состојба ),
  - 2) Биланс на успех ( Извештај за добивка или загуба и Извештај за останатата сеопфатна добивка ),
  - 3) Посебни податоци за државна евиденција - образец ДЕ,
  - 4) Образец за структура на приходи по дејности – СПД,
  - 5) Објаснувачки белешки кон Годишната сметка.

- За обврската за Даночен биланс за 2021г. изготвен е и поднесен е до даночниот орган УЈП – Дирекција за големи даночни обврзници – Скопје Даночен биланс за оданочување со данок на добивка за 2021 год.,
- По обврската за Финансиски извештаи за 2021 год. до Централен регистар на РМ и до Македонска Берза АД Ск доставени се :
  - 1) Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба),
  - 2) Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка),
  - 3) Извештај за паричните текови
  - 4) Извештај за промените во главнината на акционерското друштво.

Билансите кои се составен дел од Годишната сметка за 2021год. по форма и по содржина и по податоците во нив одговараат на пропишаното со законските прописи од даночната сфера во РМ, и усогласени според Меѓународните сметководствени стандарди.

Годишната сметка за 2021 година, Даночниот биланс за 2021 год. и Финансиските извештаи за 2021 год. се доставени до наведените надлежни органи - институции на пропишаните соодветни обрасци и во законските рокови.

Наведените Биланси и Финансиски извештаи за деловната 2021 год. се составен дел на овој Годишен извештај.

Во Годишната сметка за 2021 година и во Финансиските извештаи за 2021 год. искажани се постигнатите резултати кои, споредено со планираното, а имајќи ги во предвид услови за работа што владееа во текот на 2021 година, се оценети како позитивни резултати од работењето.

Условите за работењето што владееа во текот на 2021 год. беа изразито тешки заради присутната пандемија на Ковид 19 во текот на целата година што неминовно влијаеше и на остварувањето на приходите од продажба на сопствени производи и на трговски стоки како и на дадените услуги, а кои се остварени со благ пораст од 4,26% споредено со состојбата во 2020 год. На финансискиот резултат односно на неговата поповолна состојба во споредба со 2020 год. влијание имаа како порастот на остварените вкупни приходи така и направените заштеди во делот на трошоците од работењето кои со сите превземени мерки на штедење се остварени со зголемување од само 4,17%, а заштеди се направени кај трошокот за суровини и репроматеријалите, кај останатите услуги од работењето, кај транспортните трошоци каде и покрај порастот на цените на горивата успеано е да се оствари само благо зголемување на трошокот, кај трошокот за вредносно услогласување на побарувањата (за постарите ненаплатени побарувања) како и кај трошокот за кало, растур, крш и расипување на производите направени се значителни заштеди, додека кај трошоците за потрошена енергија и енергенси, потрошените резервни делови, кај ситниот инвентар



и амбалажа, услугите за одржување и заштита како и кај наемнина на деловен простор и лизинг за возила евидентиран е позначителен раст на трошоците пред се предизвикан од порастот на цените на инпутите на домашниот и на странскиот пазар. Врз остварувањата во текот на година влијание имаа и не баш поволните временски услови во дел од годината кои директно влијааа на прометот/потрошувачката на производите и стоките од портфолиото на фирмата.

Во Извештајов за работењето во 2021 год. се презентирани податоци кои го отсликуваат работењето на Друштвото во конкретните услови за работа со презентирање на нужните податоци и состојбите кои се детално изнесени во Билансот на успехот ( Извештај за сеопфатна добивка ) за 2021 година, а споредени со податоците и состојбите од Билансот на успехот за 2020 год., при што може да се утврди дека:

- вкупните приходи во 2021 год. од 1.725.068.940,00 ден. споредени со 2020 год. од 1.654.613.415,00 ден. покажуваат остварување на вкупните приходи од 104,26%. Во рамките на наведеното приходите од продажба на производи и услуги на домашен пазар од 1.324.458.910,00 ден. се остварени со 100,189% споредени со лани, а значителен е порастот на приходите од продажба на трговски стоки кои се остварени со 112,28% додека приходите од надомест на трошоците од принципалите Пепси и Туборг се осварени со 129,93%. Пораст на приходите е евидентиран кај приходите од дивиденди со остварување од 10.670.567,00 ден. или 198,72% во однос на 2020 год.

- вкупните расходи во 2021 год. од 1.629.682.414,00 ден. споредени со 2020 год. од 1.564.493.706,00 ден. покажуваат мал пораст од 4,17% во однос на расходите во 2020 год. и покрај превземените активности и мерки за заштеда во делот на расходите. Заштеди кај расходите се направени кај оставениот трошокот за суровини и репроматеријалите од 0,48%, кај останатите услуги од работењето од 2,95%, кај транспортните трошоци каде и покрај порастот на цените на горивата успеано е да се оствари само благо зголемување на трошокот од 2,32%, кај трошокот за амортизација заштедата изнесува 13,07%, кај трошокот за вредносно услогласување на побарувањата (за постарите ненаплатени побарувања) заштетада изнесува 64,79%, а кај трошокот за кало, растур, крш и расипување на производите направени се значителни заштеди од 49,23%.

Кај дел од трошоците евидентиран е позначителен раст пред се предизвикан од порастот на цените на инпутите на домашниот и на странскиот пазар и тоа за потрошена енергија и енергенси пораст од 27,76%, потрошените резервни делови пораст од 9,38%, кај ситниот инвентар и амбалажа пораст од 9,43%, кај услугите за одржување и заштита пораст од 22,24% како и кај наемнина на деловен простор и лизинг за возила со евидентиран пораст од 7,80% во споредба со 2020 г.

- остварената добивка пред оданочувањето во 2021 год. од 95.386.526,00 ден. во споредба со 2020 год. кога изнесуваше 90.119.709,00 ден. покажува поволен финансиски резултат со пораст од 5,84% споредено со 2020 год.

- нето добивката по оданочувањето во 2021 год. од 92.697.722,00 ден. во споредба со нето добивката во 2020 год. од 82.324.315,00 ден. покажува поволна состојба бидејќи истата во деловната година е остварена со 12,60% споредено со 2021 год.

Презентираните резултати за работењето во деловната 2021 год. во споредба со резултатите во 2020 год. ја истакнуваат состојбата на враќање кон попозитивни финансиски остварувања односно на одржување на конкурентноста и виталноста на Друштвото во сепак тешка деловната година за работење, а кои се остварени пред се со производство и промет на високо квалитетни производи како што се сопствените пива и тоа Златен даб и Крали Марко (со квалитативно и квантитативно задржана понуда во 2021 год. кај производите во стакло од 0,33 л. и 0,5 л., во ПЕТ амбалажа од 1,5л. и во лименка од 0,33л. само Зл.Даб, и лименка од 0,5л. од Златен даб и од Крали Марко), безалкохолните газирани пијалоци од лиценцната програма на Пепси Кола во пакување од 0,5л, 1,25л., 1,5л. и 1,75л., во лименки од 0,33 л. како и безалкохолниот газирани пијалок од домашната програма Газоза во пакување од 0,5л, 1,25л. и 1,5л. и лименка од 0,33 л.

Презентираните резултати од работењето во 2021 год. се остварени и со учество на трговското работење односно остварениот промет пред се со брендovите Карлсберг и Туборг од Романија, со Књаз Милош од Србија – програмот на газирани води, програмот Аква Вива и програмот Тубе, а со понуда од скоро целата палета на производи и нивните пакувања.

Квантитетот во прометот на производите и стоките, а пред се нивниот квалитет се оствари со задржување и остварување на стратегијата на непрестано и континуирано спроведување на политиката на инвестициони вложувања за современо и квалитетно производство на сопствените производи и прометот со квалитетни трговски стоки од познатите погоре наведени брендови.

Стратегијата на континуирано вложување во осовременување и модернизирање на производството но и дистрибуцијата на производите во деловната 2021 год. Друштвото ја има продолжило со извршено вложувања во набавка на нови средства преку инвестиции во тек. Дел од инвестиции се ставени во употреба во текот на 2021 год. и заедно со вложувањата кои се извршени директно при набавката, извршено е ставање во употреба на средства во вкупен износ од 71.767.986,00 ден., а од кои позначителни во вредност се по следните основи:

- износ од 10.011.523,00 ден. во набавка на градежно земјиште,
- износ од 25.477.518,00 ден. за вложувања во нови постројки и опрема,



- износ од 34.347.982,00 ден. вложувања во друга опрема и средства од кои позначителни се вложувањата во средства за транспорт и врски износ од 5.932.800,00 ден., компјутерска технологија (во хардвер и софтвер) односно електронски и сметачки машини во вкупна вредност од 2.584.218,00 ден. и вложувања во средства за поттикнување на прометот и продажбата на сопствените производи ( разладни витрини, апарати за точење пиво, тенди и големи чадори ) во износ од 25.830.964,00 ден.

Во инвестиции во тек на крајот на годината, а кои не се ставени во употреба, се евидентирани вложувања во тек во износ од 61.191.000,00 ден., од кои позначителните се по основ на:

- опрема за поттикнување на прометот и продажбата на сопствените производи ( разладни витрини, апарати за точење пиво, тенди и големи чадори ) во износ од 53.590.264,00 ден.

- вложување во градежни објекти кои не се ставени во употреба во износ од 7.105.062,00 ден.

Наведените вложувања во материјални средства односно во инвестиции ставени во употреба и инвестиции во тек се извршени целосно на терет на сопствените средства (извор од акумулираните добивки и од амортизацијата) како од тековните средства така и од орочените заштеди во банки без при тоа Друштвото да се задолжува кај Банки и да продуцира обврски и трошоци по основ на камати за користени кредити.

И за наредната деловна 2022 год. Прилепска Пиварница АД – Прилеп има планирано да го продолжи инвестициониот циклус кој континуирано трае повеќе години. Во 2022 год. планирани се инвестициски вложувања од околу 1.270.800 евра, а активностите во најголем дел ќе бидат насочени кон:

- инвестициско вложување за докомплетирање на процесот за производство со вложување во постројки и опрема за индустрија наменето за производство на сопствени производи во вредност од 488.500 евра,

- набавка на опрема за поттикнување на продажбата со зголемување на реализацијата на сопствените производи како што се фрижидери, витрини, големи чадори, апарати за точење и др. во вкупна вредност од околу 677.600 евра,

- набавка на ИТ опрема во вредност од околу 33.700 евра., како и набавка на лабораториска опрема во вредност од околу 43.000 евра.

Во Билансот на состојбата на 31.12.2021 год. искажана е состојбата на имотот ( недвижности и опрема) со кој располага Прилепска Пиварница АД – Прилеп на крајот на деловната 2021 год. со следни вредности:

- Набавната вредност на материјалните средства ( основни средства / недвижности и опрема) на 31.12.2021 год. изнесува 3.954.773.998,00 ден. и во однос на истата од 31.12.2020 год. од 3.925.495.353,00 ден. е поголема за 0,75% пред се заради поголемата вредност на ново набавените средства во однос на средствата симнати од евиденција (кои претходно биле набавени и ставени во употреба) ,

- Сегашната вредност на основни средства - недвижности и опрема на 31.12.2021 год. изнесува 541.420.214,00 ден. и во однос на 2020 година од 641.266.703,00 ден. е помала за 15,57%, а пред се заради поголемата вредност на исправка на вредноста на средства во употреба во однос на ново набавените и ставени во употреба основни средства.

- Залихите на суровини, материјали, ситен инвентар, амбалажа, авто гуми, полупроизводи и производи, и стоките во 2021 година изнесуваат 393.590.089,00 ден., а споредбено со залихите по истиот основ од 2020 година во износ од 355.271.075,00 ден. покажуваат зголемување на вредноста на залихите за 10,79% што е одраз на потребата во одреден период да се обезбедат оптимални залихи во деловната година, а сепак до ниво кое од своја страна нема да го оптерети работењето на Друштвото во тековната 2021 год. со задржување на позитивен однос при управувањето со залихите на суровини, материјали, полупроизводи и производи и стоки во 2021 год.

Вкупната актива на Друштвото на крајот на 2021 година изнесува 2.493.255.482,00 ден. и истата во однос на вкупната актива на крајот на 2020 година од 2.269.929.127,00 ден. е зголемена за 9,84% што укажува на состојбата на одржување на тенденцијата на позитивното и рационално менаџирање со активата (средствата односно имотот ) на Друштвото.

Кај изворите на средствата ( пасивата ) од Билансот на состојбата за 2021 год. забележливо е дека долгорочните извори се исклучиво сопствени извори односно акционерски капитал, средства на резервите и акумулираните добивки. Во текот на годината нема никакви задолжувања со краткорочни или долгорочни кредити и сите втасани обврски односно задолжувања се измирувани навреме, според роковите на стасаност. Во однос на ликвидноста на Друштвото не се појавија никакви потешкотии или неможност да се сервисираат обврските во ниту еден ден од работењето во 2021 год.

Вкупната пасива во 2021 год. во износ од 2.493.255.482,00 ден. во однос на претходната 2020 година во износ од 2.269.929.127,00 е зголемена за 9,84% и тоа исклучиво во корист на сопствените извори на средства кои се зголемени во тековната во однос на претходната година.

Во врска со извештајот за промените на капиталот и резервите на Друштвото нагласуваме дека: запишаниот капитал во Билансот на состојбата е усогласен со



запишаниот акционерски капитал во Централниот регистар на Република Македонија и изнесува 305.262.427,00 денари (денарска противвредност на 4.989.750 ЕУР). Резервите се формирани во согласност со законските прописи и Статутот на Друштвото и по основ изнесуваат: ревалоризациони резерви 2.994.735,00 ден., законски резерви 61.141.399,00 ден. и останати ревалоризациони резерви 103.639.248,00 ден., а останатиот износ на капиталот е од акумулирани добивки од претходни години (средства за инвестиции и за проширување на материјалната основа на Друштвото ) со состојба на 31.12.2021 год. во вкупен износ од 1.716.015.687,00 ден. кои во споредба со акумулираните добивки од претходни години со состојба на 31.12.2020 год. од 1.633.691.372,00 ден. покажува пораст од 5,04%.

Во текот на 2021 год. Прилепска Пиварница АД – Прилеп има вршено исплата на примања на членовите на Управниот одбор и на членовите на Надзорниот одбор кои ја извршувале функцијата и тоа по основ на исплатена плата и надоместоци од плата во бруто вредности со пресметани и платени законски утврдените даноци и придонеси во целост на лица кои имаат статус на вработени лица и тоа:

- вкупно како примања на членовите на Управен одбор и членовите на Надзорен одбор во текот на 2021 год. исплатен е бруто износ од 20.089.111,00 ден.

Врз основа на сите погоре наведени состојби, кои го потврдуваат доброто работење на Друштвото, состојбите во вложувањата во инвестиции и одржувањето на активниот имот и ликвидноста на Друштвото Управниот одбор на Прилепска Пиварница АД Прилеп ја прифати изготвената Годишна сметка и Финансиските извештаи за 2021 год. со искажана добивка по оданочување во износ од 92.697.722,00 ден.

Врз основа на остварувањата во 2021 год. и даденото овластување за давање на предлог, од страна на Управниот одбор на Друштвото е донесена Одлука која го содржи предлогот нето добивката по оданочување за 2021 год. од 92.697.722,00 ден. да се:

- распредели за исплата на дивиденда на акционерите во висина од 500,00 ден. бруто ( нето дивиденда плус соодветниот данок за акционерите физички лица и бруто дивиденда за акционерите правни лица) или во вкупна бруто вредност од 19.950.500,00 ден.

- распредели за вложување во инвестиции ( реинвестирана добивка) во износ од 72.747.222,00 ден.

Во продолжение на Годишниот извештај следат некои поважни напомени поврзани со тековното но и идното работење на Друштвото:

1. Припремите за работење во наредниот период се извршени успешно, обезбедени се неопходните услови за нормално одвивање во процесот на производството и реализацијата, пред се во насока на продолжување на континуитетот



на успешно работење на Друштвото во целост. На крајот на 2021 год. превземени се активности за реализирање на планираните инвестирања и трасирани се активностите од почетокот на 2022 год. и во текот на 2022 год. за реализирање на планираните вложувања за 2022 год. од околу 1,27 мил. евра како беше претходно наведено.

2. Финансирањето на новите инвестиции планирано е во целост да биде обезбедено од сопствени извори (од акумулирани добивки, а на терет на денарски средства на жиро сметките и орочените депозити исклучиво од тековните парични средства), а намерата во однос на новите инвестирања е во значителна мера да се зголеми капацитетот за производство на сопствените производи и можностите за подобрување на квалитетот на производите, како и подобрување на прометот/реализацијата, а да притоа не се наруши тековната ликвидност на Друштвото. Охрабрување во однос на извршувањето на планираните инвестиции и реалното финансиско покривање на инвестициите за 2022 год. дава успешното, во поголем дел, реализирање на плановите во континуитет, и во деловната 2020 год. и во деловната 2021 год. со евидентните финансиски придобивки што тие реализирани планови ги донесоа.

3. Во плановите за работењето на Друштвото за 2022 год. се наведени целите кон чие остварување ќе се стреми раководството, односно остварување на поголеми приходи отколку во 2021 год. со продолжување на трендот на намалување на трошоците односно продолжување со заштедите во работењето како во 2021 год. што ќе резултира со далеку поповолен финансиски резултат односно поголема добивка во споредба со работењето и остварувањето во 2021 год.

Во овој Извештај се презентирани сите релевантни состојби кои ја карактеризираат деловната активност и постигнатите резултати на Прилепска Пиварница АД – Прилеп во 2021 год., а во прилог на Извештајот се и сите Биланси и Финансиски извештаи како и други извештаи кои се предмет на разгледување и усвојување на Годишното собрание на акционери.

Изјава за примена на Кодексот за корпоративно управување

Прилепска пиварница АД Прилеп изјавува дека согласно член 384-а од Законот за трговските друштва во целост се придржува кон Кодексот за корпоративно управување. Кодексот за корпоративно управување е објавен на веб страната на друштвото и со тоа јавно достапен за заинтересираните страни. Сите постапки и дејствија во деловната 2021 година беа во согласност со законот и одредбите од Кодексот за корпоративно управување. Имено, друштвото постапуваше транспарентно во поглед на обврската за обелоденување податоци и информации, процедурите за контрола и ревизија во друштвото целосно се почитуваа, а доследно се применуваа и највисоките барања поврзани со начинот на функционирање на органот на управување, собранието на акционери и помошните тела.

Согласно измените на Правилата за котација на Македонска берза усвоени од Одборот на директори на Берзата на 21.12.2021 година, а за коишто е добиена согласност од Комисијата за хартии од вредност на 27.12.2021 Прилепска пиварница АД Прилеп по истекот на 2022 година ќе извести за примената на Кодексот која ќе биде задолжителна за сите друштва што ќе ги исполнуваат пропишаните критериуми.



Во Прилеп, 04 мес. 2022 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВЕН ОДБОР

  
/ САШКО САМАРЦИОСКИ /



## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

За работењето на Службата за внатрешна ревизија на  
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - ПРИЛЕП, во периодот од  
01.01.2021 до 31.12.2021 година.

### Основни податоци за Друштвото:

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - ПРИЛЕП како Трговско друштво, е регистрирано во Основниот Суд во Битола (регистарски суд) по Решение Т.рег. број 2769/99 од 12.01.1999 година. Врз основа на добиено Решение од ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА Република Македонија, по пренесувањето на податоците од Трговскиот регистар, во ЕДИНСТВЕНИОТ ТРГОВСКИ РЕГИСТАР за упис на субјектот се внесени следните податоци:

- Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС): 4071344,
- Целосен назив на правното лице: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп,
- Седиште: Ул. ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ бр.1 – Прилеп,
- Вид на правно лице: 05.5 Акционерско друштво,
- Големина на деловниот субјект: Голем,
- Овластување во правниот промет: За обврските створени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства,
- Датум на основање: 11.05.1995 година,
- Датум на првична регистрација: 12.01.1999 година,
- Датум на упис во матичен регистар: 25.11.2004 година,
- Број на регистарска влошка: 01002471-4-03-000,
- Траење: Неограничено.

**Основната дејност** на Друштвото е производство на пиво и во Заводот за статистика е распоредена под шифра на дејност 11.05 која одговара на шифрата на дејност 013112 според ЕКД.

### Основна ГЛАВНИНА:

Основна главнина - Запишан капитал: 4.989.750,00 ЕВРА со уплатен дел на капитал од 4.989.750,00 ЕВРА, а во денарска противвредност од 305.262.427,00 ден.

Вид на акции: Во текот на 2021 година структурата на акциите по акционери е изменета, па на 31.12.2021 година според Акционерската книга добиена од Централниот депозитар за хартии од вредност на Република Македонија состојбата е како следува:

- обични акции вкупно 39.918 и тоа акции во сопственост на акционери - физички лица од земјата и странство од 79,621% или 31.783 обични акции и акционери
- правни лица од земјата и странство кои имаат 20,337% од акциите или 8.118 акции,



односно со вкупен број на 39.901 акции со право на глас, а дел од 17 обични акции се сопствени акции на Прилепска Пиварница АД - Прилеп.

## 1. ВОВЕД

Службата за внатрешна ревизија во извештајов ги искажува планираните активности за деловната 2021 год., извршените прегледи, контроли и ревизии на поодделните аспекти во работењето на Друштвото како и резултатите од ревизијата, уочувањата на пропусти и слабости и препораките за подобрување на состојбите од работењето на Друштвото.

Преку извештајов целта е да се постигне објективна претстава за тоа во какви околности се одвиваше работењето во деловната 2021 година, да се стекне сознание за остварувањето на планираните контроли и ревизии на работењето во годината како и за тоа во кој правец, во која област од работењето да се насочи, да се даде акцент на идното работење на Службата за Внатрешна ревизија на Друштвото, а во интерес на подобрување на работењето на Друштвото.

Во извештајов, покрај стручната проценка, внатрешната ревизија на раководителите во Друштвото му презентира и дава препораки за подобрување на состојбата констатирана на крајот на деловната 2021 год., за минимизирање на слабостите и подобрувањата на ефикасноста во работењето за да станат поостварливи посакуваните резултати и состојби во работењето со намалување на ризичноста во тоа работење.

Во текот на деловната 2021 год. Службата за внатрешна ревизија не наиде на евентуални ограничувања или спречености во обавувањето на законски наложената функција ( на пр. неизготвување или недоставување на предвидената документација, непрезентирање на расположивата документација за преглед, недостапност на вработените односно одговорните лица за проверка на одредени состојби и сл.). Внатрешната ревизија се спроведуваше согласно принципите на законитост, независност, непристрасност, доверливост и професионалност.

Во своето работење во текот на деловната 2021 год. Службата за внатрешна ревизија применуваше ревизорски методи како надгледување, потврдување, верификување, истражување, анализа и евалуација односно методи кои се во согласност со меѓународните стандарди и признаените професионални практики.

За да ги поткрепи наодите од ревизијата во однос на ревидираните процеси Службата за внатрешна ревизија вршеше увиди и обезбедуваше соодветни докази, а при контролата на постапките превземени од раководителите или извршителите вршеше проценка на нивниот квалитет и ефикасност, по пат на споредба помеѓу контролираните цели во ревизиската програма и реалната состојба до која доаѓаше преку контрола, тестирање и испитување.

## 2. РЕЗИМЕ:

Службата за внатрешна ревизија во своето работење во 2021 год. ги имаше во предвид фактите дека состојбите во сметководството во однос на обработените документи, нивното евидентирање и изготвените финансиски извештаи објективно ги презентираат резултатите од работењето во 2021 год., ја претставуваат тенденцијата за успешно одржување на конкурентноста и виталноста на Друштвото во деловната 2021 год., а кои се остварени пред се со производство и промет на високо квалитетни производи како што се сопствените пива Златен даб и Крали Марко, безалкохолните газирани пијалоци од програмата на компанијата Пепси, безалкохолниот газирани пијалок од домашната програма – Газоза.

Заради наведеното Службата за внатрешна ревизија во работењето во 2021 год. беше насочена кон проверка, проценка и ревизија на реалноста на искажаните состојби и извршените процеси, реалноста и исправноста во примената на сметководствените политики, евидентирани состојби во сметководството, стабилноста на финансиската состојба на Друштвото и можностите за нејзино нарушување, извршувањето на планираните инвестициски зафати и нивното влијание и можности за настанување на ризични ситуации во однос на финансиската стабилност на Друштвото како и реалноста на искажаните состојби од работењето на Друштвото во изготвените и поднесени Финансиски извештаи за 2021 год.

### Сметководствени политики:

На почетокот на деловната година Службата за внатрешна ревизија се ангажираше на преглед на позначајните сметководствени политики предвидени со актот на Друштвото, кои ќе се применуваат во деловната 2021 год. и тоа во делот на приходите, расходите, нематеријалните и материјалните средства, побарувањата, обврските, залихите, паричните средства и др.).

Во текот на годината Службата за внатрешна ревизија континуирано вршеше контрола и пратење на воспоставената и новодонесената законска регулатива која има влијание врз елементите од сметководствената политика и нејзиното имплементирање во работењето на Друштвото при што не беа утврдени неусогласености помеѓу законската регулатива и елементите на позначајните сметководствени политики за 2021 год.

Во работењето на Друштвото во деловната 2021 год. не беше констатирана несоодветна или погрешна примена на предвидените сметководствени политики.

### Сметководство:

#### - документација во сметководството

Во овој дел од работењето на Службата беа вршени прегледи и контроли на претставувањето на фактите во документацијата за превземените деловни дејствија – набавки на материјали и суровини, складиштување и оперирање со залихите,



недовршеното производство - пиво, производство и складиштување на готовите производи, набавка и складиштување на трговските стоки, искажувањето на приходите и расходите од работењето и др.

Можностите или реалноста за евентуално евидентирање на нереални или лажни трансакции беше континуирано предмет на контрола на внатрешната ревизија, со посебен осврт на ревизија на дел од документацијата поврзана со можноста да бидат продуцирани кусоци односно вишоци кај залихите на суровини и материјали, производи и трговски стоки, а пред се од аспект дали евентуалните кусоци настанале од злоупотреби и кражби или своеволно уништување или загуби кај средствата односно кај суровините и материјалите, резервните делови, производите, трговските стоки и др. Во овој дел од работењето на Службата не беа констатирани неусогласености помеѓу извршените дејствија за кои се изготвува документација и претставените дејствија во изготвената документација.

**- циркулација на документацијата од местото на продуцирање до местото на евидентирање - сметководството**

Во делот на ревизија на процесот на циркулација на документацијата од местото на нејзино продуцирање или добивање, нејзина проверка и заверка и нејзино доставување до сметководството како место за евидентирање, беше континуирано вршено проверка на обавувањето на тој процес со посебна анализа на можниот ризик од евентуален временски застој или каснењето на доставувањето на документацијата или интервенција/ манипулирање со документите. При своето работење во 2021 год. Службата, а врз основа на дадената препорака во Годишниот извештај за 2020 год., за подобрување на циркулирањето на документацијата односно да се подигне степенот на ефикасност во континуираното циркулирање на документацијата, да се одржи но и да се подобри взаемната спрега и соработка на секторите во Друштвото, изврши повеќе тестирања и интервјуирања за наведената проблематика во 2021 год.

При интерното утврдување на резултатот од работењето во секој месечен период низ 2021 год. ( врз основа на податоците за вкупните приходи како и за вкупните расходи) под контрола на Службата за внатрешна ревизија од страна на надлежните во Финансиско-сметководствениот сектор беа редовно доставувани задолженија/потсетувања ( по пат на е-маил пораки) до сите одговорни лица по трошковните места да навремено ја обезбедуваат тековната документација и ја доставуваат на обработка во Финансиско-сметководствениот сектор, а што од своја страна доведе до наметнување/креирање на навика за уредно и навремено доставување на тековната документација по конкретен месечен период.

При контролата констатирано е видно подобрување на состојбата но во некои случаи е забележано дека во одреден период се јавува поголемо концентрирање на документација за обработка, пред се влезна документација – ф-ри од добавувачите, но и влезно - излезна документација како што се испратници и фактури од магацините на Дистрибутивните центри во Скопје, Охрид, Неготино, Тетово, Кочани и Велес, а што се должи пред се за поновиот во употреба но и растечки по промет Дистрибутивен

центар и во Кочани и во Велес што неминовно доведе до зголемување на обемот ( и по бројност и по разновидност) на документација за задолжување со производи и стоки и за реализација на производите и стоките. Зголемениот обемот на документација во текот на годината настанува и заради зголемената реализација во периодот пред позначајните празници во годината и секако во сезоната од мај до септември ( летна и ударна сезона за реализација) што важи и за производно - продажното работење во Прилеп и продажното работење во Скопје, Охрид, Неготино, Тетово, Кочани и Велес. Исто така обемот на работните дејствија во магацинското работење на влез на суровини и материјали и влезна документација за примени услуги најчесто се случува во деновите пред истекување на периодот за изготвување на месечните пријави и за акциза и за ДДВ, кога во зголемен обемот се прима и обработува документација за даночните пријави низ 2021 год., а секако тоа е приметливо и во периодот после истекот на годината па до периодот за изготвување на Годишната сметка за деловната 2021 год. (во периодот од 01.01. до 28.02. во наредната година) кога се обработува документацијата за изминатата деловна година, а воедно, заради континуитет и незакасување во тековното работење, требаше да се обработи и тековната / редовната документација за тој период од 2022 год.

Во овој дел од работењето Службата за внатрешна ревизија за деловната 2021 год. донесе проценка дека подобрувањето на циркулирањето на документацијата е резултат на превземените мерки за подобрување и подигнување на степенот на ефикасност во континуираното циркулирање на документацијата со што е постигната подобра взаемна спрега и соработка и на секторите во Друштвото и на Дистрибутивните центри на Друштвото што продуцираат или примаат документација и ја доставуваат до Финансиско-сметководствениот сектор. Оваа состојба од своја страна наметна и потреба од проценка за доволноста на бројот на вработени во финансискиот сектор, и заради зголемен обемот на работа и заради замена на вработени во секторот во услови на сеуште присутна Ковид пандемија, по што евентуално би следел предлог за неопходно зголемување на бројот на извршители во секторот.

#### **- Евиденција во сметководството**

Од страна на Службата за внатрешна ревизија како битен елемент при континуираното контролирање на документацијата беше евидентирањето на претставените факти во конкретната документација доставена за евидентирање, со проценка на намерата и реализацијата на нивното реално евидентирање со посебен осврт на можностите за намерни или ненамерни грешки или пропусти во евидентирањето. Посебен ангажман Службата спроведуваше во процедурата - лоцирање, откривање и презентирање на евентуалните состојби на нереално претставување/евидентирање на податоците од документацијата, евентуалните состојби на прикривање или изоставување на трансакции или документи од нивно евидентирање како и интервенирање / манипулирање во веќе изготвени документи кои сеуште не се евидентирани во сметководството. Во работењето во 2021 год. Службата не утврди неусогласеност во однос на содржаните податоци во документацијата и



евидентираниите податоци од таа документација во сметководствената евиденција ниту во однос на евентуални прикривања или изоставувања на трансакции или документи од нивно евидентирање ниту интервенирање / манипулирање во одредени документи пред нивното евидентирање.

Со ревизијата беа извршени прегледи и интервјуирања за да се констатира навременоста и точноста во евидентирањето на фактите и податоците од конкретната документација во сметководството, а имајќи го во предвид зголемениот обем на документација, по количини и по вредностни показатели во документите како и по извор на документите односно документи и за и од новоотворените Дистрибутивни центри во Кочани и во Велес, при што во конкретните услови е утврдена состојба во која навременоста на евидентирањето на документите, пред се заради зголемената активност во финансиско-сметководствениот сектор, нема доведено до драстични каснења, пропусти и грешки во постапките. Сепак евидентно е и реално е присутен ризикот од можни пропусти и е потребно подобрување на состојбата во делот на оптеретувањето со работните задачи по извршител, бројот на извршители во однос на вкупниот обем на работа во сметководството, и без оглед што сеуште не се утврдени неусогласености во точноста и ажурноста во евидентирањето низ деловната 2021 год. истите ќе бидат препорака за внатрешната ревизија за наредната година.

#### **- користена хардверска опрема и софтверска поддршка**

Во однос на техничката опременост со хардверска опрема и софтверска поддршка на работењето на Друштвото во делот на продуцирање на документација, нејзина проверка и нејзино евидентирање во сметководството Службата за внатрешна ревизија констатира одржување на високото ниво на опременост и тоа хардверска со редовно обновување и одржување на опремата како и софтверска со примена на постоечкото софтверско решение но проширено со дополнителни опции за нови делови од работењето ( магацини, дистрибутивни центри и сл.) за целосен опфат на документите и податоците на секој дел од Друштвото ( постоечки и новопроектирани дистрибутивни центри, подружници и сл.).

Наведената техничка опременост со хардверска и софтверска поддршка овозможува процесот на обработка на документацијата и нејзино евидентирање да бидат обавени во стабилен ритам во текот на 2021 год. при што не беа занемарени дополнителните проверки за да не дојде до одредено незапазување на предвидените рокови за целосно обработување на документите.

#### **- Инвестиции**

Службата за внатрешна ревизија во текот на деловната 2021 година вршеше континуирани контроли на процесите на инвестициони вложувања и нивното влијание на тековното работење и тековната ликвидност на Друштвото.

Во 2021 год. Службата вршеше контрола на извршените вложувања во набавка на нови средства за работа преку инвестиции во тек, а кои во целост се ставени во употреба во текот на 2021 год., а по основ на вложувања во градежни објекти-недвижности, вложувања во нови постројки и опрема, вложувања во друга опрема и средства во кои најзначајни се вложувањата во постројки и опрема и вложувања во средства за поттикнување на прометот и продажбата на сопствените производи (разладни витрини, апарати за точење пиво, тенди и чадори) и при тоа не утврди неусогласености.

Службата вршеше контрола и на извршените вложувања - инвестициите во тек кои не се ставени во употреба во текот на 2021 год. при што не утврди неусогласености во однос на третманот на инвестициите дали се завршени и дали настанала обврската за нивно ставање во употреба и евентуално пресметување на амортизација.

#### **- Финансирање**

На Службата за внатрешна ревизија предмет на поопширна контрола во 2021 год. беа вложувањата во материјални средства односно во инвестиции кои во целост се извршени со сопствени средства (од акумулираните добивки и од амортизацијата), а на терет на тековните средства и орочените заштеди, без при тоа Друштвото да се задолжува кај Банки и да ствара обврски и трошоци по основ на камати за користени кредити. Службата го контролираше финансирањето на новите инвестиции обезбедено од сопствени извори, а на терет на денарски средства на жиро сметките и орочените депозити, со проверка на основаноста на вложувањата односно дали со новите инвестирања во значителна мера ќе се зголеми капацитетот за производство и можностите за подобрување на квалитетот на производите, а да притоа не се наруши тековната ликвидност на Друштвото.

Службата утврди дека во текот на годината нема никакви задолжувања на Друштвото со краткорочни или долгорочни кредити, а притоа сите втасани обврски се измирувани навреме, според роковите на стасаност. Во однос на ликвидноста на Друштвото не се констатираа никакви потешкотии во ниту еден ден од работењето во 2021 год.

#### **- Финансиски извештаи и Годишна сметка**

За работењето во деловната година што завршува на 31 Декември 2021 год. во Финансискиот сектор на Друштвото изготвена е Годишна сметка и изготвени се Финансиски извештаи за работењето и тоа: Биланс на состојба, Биланс на успех (Извештај за сеопфатната добивка) и Објаснувачки белешки, Даночен биланс за оданочување на добивката и непризнаените расходи и финансиските извештаи Биланс на состојба, Биланс на успех, Извештај за паричните текови/готовински тек и Извештај за промените во главнината и резервите на друштвото.

Службата за внатрешна ревизија утврди дека Билансите односно Финансиските извештаи и прилозите кои ја сочинуваат Годишната сметка како и Даночниот биланс за оданочување на добивката и непризнаените расходи се соодветно



предадени во Централниот регистар на РМ, во даночниот орган УЈП – Дирекција за големи даночни обврзници - Скопје и во Македонска Берза АД – Скопје во законски предвидените рокови.

Во Извештајов за работењето на Службата за внатрешна ревизија во 2021 год. ги даваме проверените и потврдени состојби и податоци од работењето на Друштвото во 2021 год. и тоа како што се остварени:

- вкупните приходи во 2021 год. во износ од 1.725.068.940,00 ден.,
  - вкупните расходи во 2021 год. во износ од 1.629.682.414,00 ден.,
  - добивка пред оданочувањето за 2021 год. во износ од 95.386.526,00 ден.,
- односно нето добивката по оданочувањето во износ од 92.697.722,00 ден.

Друштвото соодветно според законската регулатива има извршено пресметка на данокот на добивка за работењето во 2021 год. и при тоа утврди дека, заради законската можност за намалување на основицата за пресметување на данок на добивка по основ на вложување во нови инвестиции, до висина на добивката распределена за инвестиции за 2020 год. утврди даночна основа и обврска за данок на добивка за 2021 год. од 2.688.804 ден. Бидејќи преку аконтациите низ 2021 год. и дел од 2022 год. Друштвото има уплатено аконтации на данок на добивка во вкупен износ од 4.352.570,00 ден. и е констатирано побарување за повеќе уплатен данок на добивка од претходни даночни периоди во износ од 2.806.390,00 ден. вкупно по Даночниот Биланс за 2021 год. утврден е повеќе уплатен износ на данок на добивка за 4.470.156,00 ден., а за кој во поднесениот ДБ е известно дека ќе се користи за уплата/пребивање со обврските за данок на добивка во наредните даночни периоди од 2022 год.

По извршените прегледи и контроли утврдено е дека во Билансот на состојбата се внесени проверените и потврдени состојби и податоци на:

- имотот ( недвижности, опрема, залихи, побарувања, парични средства и др.) со кој располага Прилепска Пиварница АД – Прилеп односно вкупната актива на Друштвото на крајот на 2021 година која изнесува 2.493.255.482,00 ден.

- изворите на средствата (запишаниот капитал, резервите, акумулираните добивки од претходни години, обврските и др. односно вкупната пасива на Друштвото на 31.12.2021 год. изнесува 2.493.255.482,00 ден.

Службата за внатрешна ревизија, по извршените прегледи и контроли на Билансите и Финансиските извештаи за работењето во 2021 год., дојде до идентичен Заклучок со заклучокот искажан од Ревизорската куќа Пелагониска Ревизорска Куќа ПЕРК Ревизија Дооел – Прилеп која ја има извршено законски предвидената ревизија на Финансиските извештаи на Прилепска Пиварница АД – Прилеп за работењето во 2021 год., а во кој не утврди неусогласености во искажаните финансиски резултати

согласно Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните стандарди за финансиско известување.

### **3. ПРЕПОРАКИ:**

#### **- дадени препораки**

Во дел од работењето Службата дава препорака за продолжување на спроведувањето на мерките за подобрување на циркулирањето на документацијата односно да се задржи подигнатиот степен на ефикасност, да се одржи но и да се подобри взаемната спрега и соработка на секторите во Друштвото што продуцираат или примаат документација и ја доставуваат до секторот за финансии и сметководство.

Бидејќи со вршењето на внатрешната ревизија беше утврдена состојба во која навременоста на евидентирањето на документите нема доведено до драстични каснења, пропусти и грешки, но е евидентно дека ризикот е реално присутен и е потребно подобрување на состојбата во делот на оптеретувањето со работните задачи по извршител, бројот на извршители во однос на вкупниот обем на работа во сметководството без оглед на сеуште не утврдените неусогласености во точноста и ажурноста во евидентирањето низ деловната 2021 год. Службата за внатрешна ревизија дава препорака во наредната година да се продолжи ревидирањето во тој сегмент од работењето и да даде предлог за намалување но и целосно отклонување на воочениот ризик, а актуелизирано од сознанијата добиени и во првиот квартал од 2022 год.

Постигнатите резултати од работењето во 2021 год. укажуваат на позитивното и рационално менаџирање со средствата и имотот на Друштвото поради што Службата за внатрешна ревизија дава препорака да се продолжи со високиот степен на ангажираност и посветеност во работењето и за наредната 2022 год.

### **4. СЛЕДЕЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ, нивно имплементирање и план за работа во деловната 2022 год.**

Службата за внатрешна ревизија во планот за работа за 2021 год. внесе обврска за продолжување на спроведувањето на мерките за подобрување на работењето кое треба да биде извршено од страна на надлежните раководители во Друштвото, а за што во 2022 год. ќе изврши проверка и проценка на спроведувањето на предлозите и мерките за подобрување на состојбите и ќе презентира свој став во соодветните Извештаи.

За деловната 2022 год. Службата за внатрешна ревизија планира да ги задржи насоките на своето делување од деловната 2021 год. со тенденција за проширување, деталзирање и ефектуирање на насоките.



Врз основа на претходно наведеното во однос на работењето на Службата за внатрешна ревизија презентирано е убедувањето дека во овој Годишен Извештај се опфатени фактите и информациите кои ја карактеризираат континуираната активност на Службата за внатрешна ревизија во функција на задржување на бонитетот на Друштвото.

Согласно законските одредби Годишниот Извештај на внатрешната ревизија е предмет на разгледување и усвојување на Годишното собрание на акционерите на Друштвото, а за што истиот преку Надзорниот одбор ќе биде доставен до Собранието на акционери.

Во Прилеп, 04 мес, 2022 год.

РАКОВОДИТЕЛ  
на Службата за внатрешна ревизија

/ КАТЕРИНА МИТРЕСКА /



## **ПРЕДЛОГ**

Врз основа на член 384 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, одржано на 25.05.2022 година, ја донесе следната:

# **О Д Л У К А**

## **ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД СЛУЖБАТА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА ЗА 2021 ГОДИНА**

### **I**

**СЕ УСВОЈУВА**, Извештајот од Службата за внатрешна ревизија за 2021 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп .

### **II**

Составен дел на Одлуката е Извештајот од Службата за внатрешна ревизија за 2021 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп.

### **III**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

---

Претседавач на собрание на акционери



**ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД**  
**П Р И Л Е П**

**И З В Е Ш Т А Ј**

**Од Надзорниот одбор на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД**  
**- ПРИЛЕП, за работењето од 01.01.2021 - 31.12.2021 год.**

Надзорниот одбор на Прилепска Пиварница АД – Прилеп своето работење го извршуваше континуирано во текот на 2021 год. но и во дел од 2022 год. во периодот по добивањето на Извештајот за работењето на Друштвото во 2021 год. изготвен од Управниот одбор на Друштвото, добивањето на Извештајот за извршената ревизија на финансиските извештаи за 2021 год. од избраната ревизорска куќа како и изготвената и доставена Годишна сметка за 2021 год. заедно со Финансиските извештаи за 2021 год.

При извршувањето на надзорот и контролата над работењето на Друштвото во 2021 год. Надзорниот одбор ги спроведуваше обврските што произлегуваат од Законот за трговски друштва како и од донесените акти на Друштвото.

Информациите за работењето на Друштвото во 2021 год. Надзорниот одбор ги добиваше од Управниот одбор но и со присуство на состаноци на Управниот одбор, потоа од Финансискиот сектор и од другите сектори во Друштвото. Надзорниот одбор во текот на 2021 година согласно Законот за трговски друштва одржа 4 (четири) редовни состаноци на кои како точка на дневен ред го имаше разгледувањето на Билансот на успехот во Друштвото во редовни тромесечни периоди.

Во врска со работењето на Друштвото во 2021 година, во делот на управувањето и раководењето, поставените планови за производство, реализацијата односно прометот и постигнување на финансиските резултати Надзорниот одбор констатира дека иако Друштвото не ги оствари физички и финансиски показателите на обемот на производството и продажбата односно реализацијата на производите како во претходната 2020 год., сепак е остварен поволен финансиски резултат. Реализацијата на целокупниот производствен асортиман на Прилепска Пиварница АД и реализацијата на трговските стоки во финансиски податоци покажува вредност од 1.725.068.940,00 ден. во 2021 год. која спрема реализацијата од 1.654.613.415,00 ден. во 2020 год. покажува остварување од 104,26% , иако не во сите сегменти од приходите од работењето. Во рамките на наведената реализација приходите од продажба на производи и услуги на домашен пазар се остварени со 100,19% споредени со лани, приходите од продажба на трговски стоки се остварени со 112,28%, а приходите од продажба на производи во странство споредени со 2020 год. се остварени со 82,18%. Пораст на приходите е евидентиран кај приходите од

дивиденди со остварување од 198,72% во однос на 2020 год, а остварени односно исплатени од издавачите на акции чии акции поседува Друштвото.

Надзорниот одбор констатира дека водењето на сметководството, искажувањето на приходите и расходите како и искажувањето на финансискиот резултат (добивката) се во согласност со даночните законски прописи во Р.Македонија, прописите за водење сметководство, Меѓународните сметководствени стандарди, донесените акти на Друштвото и донесените сметководствени политики.

На оваа констатација на Надзорниот одбор влијаеше доставениот и разгледан Извештај на внатрешната ревизија за работењето на Прилепска Пиварница АД – Прилеп за периодот 01.01.2021 до 31.12.2021 год. Наведениот Извештај од внатрешната ревизија Надзорниот одбор, согласно обврската од одредбите на ЗТД, го доставува до Собранието на акционери, во прилог на овој Извештај, а за негово разгледување и усвојување.

Врз состојбите искажани во Годишната сметка и во Финансиските извештаи за 2021 година извршена е ревизија од овластената ревизорска куќа Друштво за ревизија ПЕЛАГОНИСКА РЕВИЗОРСКА КУЌА ДООЕЛ - Прилеп, од истата е доставен Извештај од ревизијата на финансиските извештаи за 2021 год. кој е примен и заверен на во 04 мес. 2022 год. Во Извештајот е искажано дека ревизијата е извршена во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија со користење на методи на проверување, испитување врз основа на тестови на докази со кои се искажуваат износите (документите), проценка на користените сметководствени принципи и значајните проценки реализирани од страна на менаџментот, а исто така и со севкупна изработка и презентација на финансиските извештаи.

Ревизорот, врз основа на вака извршената ревизија, даде мислење дека Билансот на состојбата, Билансот на успехот и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот на паричните текови/готовинскиот тек и Извештајот за промените во капиталот за деловната 2021 год. даваат реална и објективна слика за финансиската состојба на Прилепска Пиварница АД – Прилеп со состојба на 31.12.2021 год., истите се во согласност со прописите за водење сметководство и Меѓународните сметководствени стандарди за известување кои се применуваат во Р.Македонија, одредбите на Законот за трговски друштва и другите законски прописи кои ја регулираат оваа материја во Р. Македонија односно Ревизијата издаде позитивно мислење за Финансиските извештаи за 2021г. на Прилепска Пиварница АД – Прилеп.

Во врска со управувањето и раководењето на Управниот одбор и менаџерскиот тим со Друштвото Надзорниот одбор констатира дека тоа е извршувано во согласност со законските прописи и актите на Друштвото, а превземените дејствија на менаџментот во сферата на деловните потфати даваат позитивни резултати.



Оваа констатација Надзорниот одбор ја поткрепува со утврдените финансиски резултати во Билансите што ја сочинуваат Годишната сметка за 2021 година, а особено во Билансот на успехот, каде е утврдено дека:

- вкупните приходи во 2021 год. од 1.725.068.940,00 ден. во однос на вкупните приходи од 1.654.613.415,00 ден. во 2020 год. се остварени со 104,26%. Приходите во 2021 год. споредено со 2020 год. се остварени во зголемени вредности во продажбата на сопствените производи и стоки со 100,19%, во продажбата на трговски стоки со 112,28% како и во продажбата на материјали со 114,16%, додека приходите од продажба на сопствени производи во странство се остварени со 82,18% и приходите од наемнини се остварени со 97,17%,

- вкупните расходи во 2021 год. во однос на 2020 год., со многу вложени напори и постојана контрола, се остварени со 104,17% односно во зголемена вредност во споредба со лани но сепак во рамките на објективното очекување на пораст на расходите од работењето. Кај одреден дел од трошоците како кај потрошената енергија и материјали за енергија, и покрај крајно домаќинското работење, но заради порастот на пазарните цени, реализираните трошоци се остварени со 127,76%, потрошените резервни делови и отписот на ситен инвентар и амбалажа се реализирани со 109,38% односно со 109,43% додека пак трошоците за транспортни услуги се остварени со 102,32%, трошоците за услуги за одржување и заштита се остварени со 122,24%, а трошоците за наемнина на деловен простор и лизинг за возила се остварени со 107,80%. Кај трошоците за надомест на вработените остварен е пораст на трошоците за 116,10% додека позначителен пораст на трошоците е забележан/остварен кај трошоците за промоции, пропаганда и реклами со остварување од 164,33% како и кај трошоците за репрезентација, донации и спонзорства каде реализацијата на трошоците изнесува 181,05%,

- остварената добивка пред оданочувањето во 2021 год. изнесува 95.386.526,00 ден. додека во 2020 год. изнесуваше 90.119.709,00 ден. односно добивката е остварена со пораст од 105,84% споредено со 2020 год. Остварената добивка е оценета како извонредно позитивно остварување на резултатот во целосно неповолни услови за работа во деловната година заради присутната Ковид пандемија во скоро целата деловната 2021 год. и значителниот пораст на пазарните цени на енергенсите и други влезни компоненти во производството, во транспортот, во логистиката и продажбата на сопствените производи и трговски стоки,

- остварената нето добивка по оданочувањето во 2021 год. изнесува 92.697.722,00 ден. додека во 2020 год. изнесуваше 82.324.315,00 ден. односно добивката по оданочување е остварена со зголемување од 12,60% споредено со 2020 год. Остварената нето добивката по оданочување е оценета како извореден позитивен резултат со оглед на околностите во кои е остварена како е претходно наведено, а истата во вкупниот приход учествува со 5,37% што претставува позитивно остварување на финансискиот резултат во деловна 2021 година.

По истекот на 2021 год. односно во периодот по поднесувањето на Годишната сметка за 2021 год. и Финансиските извештаи за 2021 год. разгледани и одобрени од Управниот одбор на Друштвото Надзорниот одбор ги разгледа донесените ставови и ја разгледа и донесената предлог Одлука за распределба на остварената нето добивка за 2021 год.

Донесената Одлука од Управниот одбор на Друштвото го содржи предлогот нето добивката по оданочување за 2021 год. да се:

- распредели за исплата на дивиденда на акционерите во висина од 500,00 ден. бруто (нето дивиденда плус соодветниот данок за акционерите физички лица и бруто дивиденда за акционерите правни лица) или во вкупна бруто вредност од 19.950.500,00 ден.

- распредели за вложување во инвестиции (реинвестирана добивка) во износ од 72.747.222,00 ден.

Предлог Одлуката за распределба на остварената нето добивка за 2021 год. ќе биде доставена на усвојување до Собранието на акционерите на Друштвото кое ќе се одржи во текот на 2022 год.

Надзорниот одбор имајќи го во предвид законското значење на Извештајот и Одлуката за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2021 год. од страна на Собранието на акционери, а во согласност со својата надлежност, констатира, оценува и му предлага на Собранието на акционери како следи:

- констатира дека Извештајот за извршената ревизија од страна на Ревизорската куќа Друштво за ревизија ПЕЛАГОНИСКА РЕВИЗОРСКА КУЌА ДООЕЛ - Прилеп е целосно и квалитетно изготвен, во него не се констатирани приговори на изготвувањето на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2021 год. како и на нивната содржина и начинот на изготвување и обелоденување, па предлага Собранието на акционери да го усвои Извештајот за ревизијата на Финансиските извештаи за 2021 год.,

- предлага Собранието на акционери да ја усвои Годишната сметка за 2021 година и да донесе Одлука како што е предложено од страна на Управниот одбор,

- предлага Собранието на акционери да донесе Одлука за распоредување на добивката за 2021 год. и одлука за утврдување на датуми за исплата на дивиденда за 2021 год. (дивиденден календар) како што е предложено од Управниот одбор,

- ја оценува работата на членовите на Управниот одбор и изготвениот Извештај за работењето во 2021 год. како ПОЗИТИВНИ, па му препорачува на Собранието на акционери да го усвои поднесените Извештај на Управниот одбор и да ја оцени работата на Управниот одбор како успешна.



Надзорниот одбор овој Извештај го изготви со активно учество и неопходно внимание при надзорот и контролата над работењето во 2021 год. и смета дека Извештајов на Надзорниот одбор треба да биде усвоен од страна на Собранието на акционери и врз основа на така усвоениот Извештај на Надзорниот одбор да биде одобрено и работењето на членовите на Управниот одбор за деловната 2021 год.


Прилеп, 04 мес. 2022 год.

НАДЗОРЕН ОДБОР,

АЛЕКСАНДАР ЧАТЛЕСКИ- Претседател \_\_\_\_\_

АЛЕКСАНДАР ДИМИТРИЈЕСКИ - член \_\_\_\_\_

МЕТОДИЈА САМАРЦИОСКИ – член \_\_\_\_\_



## **ПРЕДЛОГ**

Врз основа на член 384 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, одржано на 25.05.2022 година, ја донесе следната:

# **О Д Л У К А**

**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ВО ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА**

## **I**

**СЕ УСВОЈУВА**, Извештајот од Надзорниот одбор во Прилепска пиварница АД Прилеп за 2021 година.

## **II**

Составен дел на Одлуката е Извештајот на Надзорниот одбор од Прилепска пиварница АД Прилеп за 2021 година.

## **III**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

---

Претседавач на собрание на акционери



## ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на друштвото, одржано на 25.05.2022 година, ја донесе следната:

# О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ВО ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА  
А.Д. ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

### I

**СЕ УСВОЈУВА** Годишната сметка за 2021 година во Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, со остварени финансиски резултати од работењето и тоа:

1.	Остварени приходи.....	1.725.068.940,00 денари
2.	Остварени расходи.....	1.629.682.414,00 денари
3.	Остварена добивка пред оданочување.....	95.386.526,00 денари
4.	Данок од добивка.....	2.688.804,00 денари
5.	Остварена добивка по оданочување.....	92.697.722,00 денари

### II

Составен дел на Одлуката е Билансот на успехот, Билансот на состојбата и Даночниот биланс.

### III

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

---

Претседавач на собрание на акционери

**ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ** кон Годишната сметка за 2021 год.

1. Општи информации кон Годишната сметка за 2021 год.

Назив на друштвото: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД – Прилеп

Форма на друштвото: 05.5 – Акционерско друштво

Седиште: ул. „Цане Кузманоски“ бр. 1, 7500 Прилеп, Р. Македонија

Регистрациони податоци: ЕМБС: 4071344, ЕДБ: 4021991109104

Позначајни дејности кои ги извршува:

- Претежна дејност 11.05 Производство на пиво и дополнителна под дејност: производство на безалкохолни пијалаци

Идентификација на поврзани субјекти:

- нема податоци за поврзани субјекти со позначително процентуално учество во сопственоста или управувањето

Број на вработени:

- во деловната 2021 год. просечниот број на вработени во годината е 251 лица.

Сопственичка структура:

- Состојба 31.12.2021 г. - Акциите на акционерското друштво се во сопственост на физички и правни лица при што нема физичко или правно лице како доминантен сопственик со сопственост од над 50% од акциите

Други релевантни информации за друштвото:

- нема оценка дека други информации се релевантни за прикажување во Објаснувачките белешки.

2. Основа за подготовка на годишната сметка

- Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со МСФИ, а Годишната сметка е составена за друштвото известувач и истата не е консолидирана бидејќи за тоа нема основ.

3. Значајни сметководствени политики:

- Значајните сметководствени политики применети во пресметковниот период односно во деловната 2021 год. се во целост истите кои се применети и за работењето во 2020 год. , со влијание и на изготвувањето на Годишната сметка за тековната година

4. Користени проценки:

- При изготвувањето на Годишната сметка за 2021 год. во целост се користени информации кои влијаат на прикажаните вредности и состојби засновани на соодветна документација достапна до денот на изготвување на Год.сметка за 2021 год. а со незначително учество на проценки поради што не е створена потреба истите да се прикажуваат и посебно образложуваат.

5. Промена на сметководствените политики во деловната 2021 год.:

- Во деловната 2021 год. во целост се применувани сметководствените политики применувани и во 2020 год. без утврдена потреба за делумна или позначителна промена на сметководствените политики поради што и не се посебно образложени.

6. Управување со ризик

- Со ризиците во работењето на Друштвото во 2021 год. како што се кредитен ризик, пазарен ризик и ризик на ликвидност се управува на дневна основа заради заштита на друштвото, а соодветно на природата и големината на активностите на субјектот како и нивната сложеност во текот на деловната година.

Во продолжение е доставен образецот : Објаснувачки белешки за точките од 7. до 20.



## 7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>						
Салдо на 1 Јануари 2021 (тековна година)	0			133.960.661		133.960.661
Зголемување				94.853.670		94.853.670
Намалување				0		0
Салдо на 31 Декември 2021 (тековна година)	0	0	0	228.814.331	0	228.814.331
<b>Исправка на вредноста</b>						
Салдо на 1 Јануари 2021 (тековна година)	0					0
Амортизација						0
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2021 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2021 (тековна година)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.814.331</b>	<b>0</b>	<b>228.814.331</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2021 (тековна година)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.960.661</b>	<b>0</b>	<b>133.960.661</b>
<b>Набавна вредност</b>						
Салдо на 1 Јануари 2020 (претходна година)	0			56.388.997		56.388.997
Зголемување				77.571.664		77.571.664
Намалување				0		0
Салдо на 31 Декември 2020 (претходна година)	0	0	0	133.960.661	0	133.960.661
<b>Исправка на вредноста</b>						
Салдо на 1 Јануари 2020 (претходна година)	0					0
Амортизација						0
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2020 (претходна година)	0	0	0	0	0	0
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2020 (претходна година)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.960.661</b>	<b>0</b>	<b>133.960.661</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2020 (претходна година)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.388.997</b>	<b>0</b>	<b>56.388.997</b>

## 8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	ВКУПНО
<b>Набавна вредност</b>					
Салдо на 1 Јануари 2021 (тековна година)	26.030.811	392.830.982	2.821.716.840	41.354.159	3.281.932.792
Зголемување	10.011.523	1.878.545	25.477.518	45.331.215	82.698.801
Намалување	0	-4.240.508	-19.637.527	-25.494.374	-49.372.409
Салдо на 31 Декември 2021 (тековна година)	36.042.334	390.469.019	2.827.556.831	61.191.000	3.315.259.184
<b>Исправка на вредноста</b>					
Салдо на 1 Јануари 2021 (тековна година)	0	261.212.132	2.384.931.965	0	2.646.144.097
Амортизација	0	7.668.924	106.879.484	0	114.548.408
Намалување	0	-2.801.953	-19.637.527	0	-22.439.480
Салдо на 31 Декември 2021 (тековна година)	0	266.079.103	2.472.173.922	0	2.738.253.025
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2021 (тековна година)</b>	<b>36.042.334</b>	<b>124.389.916</b>	<b>355.382.909</b>	<b>61.191.000</b>	<b>577.006.159</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2021 (тековна година)</b>	<b>26.030.811</b>	<b>131.618.850</b>	<b>436.784.875</b>	<b>41.354.159</b>	<b>635.788.695</b>
<b>Набавна вредност</b>					
Салдо на 1 Јануари 2020 (претходна година)	26.030.811	392.803.982	2.665.542.684	166.428.983	3.250.806.460
Зголемување	0	27.000	156.174.156	45.284.211	201.485.367
Намалување	0	0	0	-170.359.035	-170.359.035
Салдо на 31 Декември 2020 (претходна година)	26.030.811	392.830.982	2.821.716.840	41.354.159	3.281.932.792
<b>Исправка на вредноста</b>					
Салдо на 1 Јануари 2020 (претходна година)	0	253.543.502	2.262.773.933	0	2.516.317.435
Амортизација	0	7.668.630	122.158.032	0	129.826.662
Намалување	0	0	0	0	0
Салдо на 31 Декември 2020 (претходна година)	0	261.212.132	2.384.931.965	0	2.646.144.097
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2020 (претходна година)</b>	<b>26.030.811</b>	<b>131.618.850</b>	<b>436.784.875</b>	<b>41.354.159</b>	<b>635.788.695</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2020 (претходна година)</b>	<b>26.030.811</b>	<b>139.260.480</b>	<b>402.768.751</b>	<b>166.428.983</b>	<b>734.489.025</b>



9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2020	Недовршени земјоделски производи	Основно стадо	Обратно стадо	Повеќегодишни насади	Средства во подготовка	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 2020 (тековна година)						
Зголемување како резултат на набавки						
Намалување како резултат на продажби						
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						
Промена на вредноста на биолошките средства						
Трошоци на амортизација на биолошките средства						
<b>Состојба на 31 Декември 2020 (тековна година)</b>						
<i>Нетековни средства</i>						
<i>Тековни средства</i>						
<b>Вкупно биолошки средства</b>						
<b>2019</b>						
Состојба на 1 Јануари 2019 (тековна година)						
Зголемување како резултат на набавки						
Намалување како резултат на продажби						
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						
Промена на вредноста на биолошките средства						
Трошоци на амортизација на биолошките средства						
<b>Состојба на 31 Декември 2019 (тековна година)</b>						
<i>Нетековни средства</i>						
<i>Тековни средства</i>						
<b>Вкупно биолошки средства</b>						





## 13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на	2021 (тековна година)		Состојба			
		01.01.2021	%	зголем.	намал.	31.12.2021	%
Обични акции	Физички лица	32.159	80,563	0	376	31.783	79,621
	Правни лица	7.742	19,395	376	0	8.118	20,337
	Откупени сопствени акции	17	0,043			17	0,043
Приоритетни акции	ФПИО	0	0,000			0	0,000
	Вкупно	<b>39.918</b>	<b>100,000</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>39.918</b>	<b>100,000</b>
		<hr/>					
		2020 (претходна година)		Состојба			
		01.01.2020	%	зголем.	намал.	31.12.2020	%
Обични акции	Физички лица	32.168	80,585		9	32.159	80,563
	Правни лица	7.733	19,372	9		7.742	19,395
	Откупени сопствени акции	17	0,043			17	0,043
Приоритетни акции	ФПИО	0	0,000			0	0,000
	Вкупно	<b>39.918</b>	<b>100,000</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>39.918</b>	<b>100,000</b>

## 14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:	Вид на обезбедување:	Тековна година	Претходна година
Вид на обврска			
Обврски спрема поврзани друштва	_____		
Обврски кон добавувачи	_____		
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити	_____		
Обврски по основ на кредити	_____		
Обврски по основ на заеми	_____		
Останати долгорочни обврски:	_____		
_____	_____		
_____	_____		
Вкупно			

#### 15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	75.906.237	65.799.174
Добавувачи во странство	84.192.064	62.558.119
Добавувачи за нефактурирани стоки	0	0
Вкупно:	<u>160.098.301</u>	<u>128.357.293</u>

#### 16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0	0
Краткорочни кредити во земјата	0	0
Краткорочни кредити во странство	0	0
Вкупно:	<u>0</u>	<u>0</u>

#### 17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	1.645.278.517	1.581.117.792
Приходи од продажба во странство	14.115.640	17.176.141
Вкупно:	<u>1.659.394.157</u>	<u>1.598.293.933</u>

## 18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	188.018	193.493
Приходи од наплатени отпишани побарувања	0	0
Приходи од државни поддршки	0	0
Вкупно:	<u>188.018</u>	<u>193.493</u>

## 19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	94.347.013	92.209.460
Трошоци за саеми	0	0
Наемнина	34.723.530	32.209.935
Дневници за службени патувања и патни трошоци	2.362.173	2.419.530
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	0	1.094.199
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	130.545.943	79.442.421
Премии за осигурување	1.486.196	1.486.196
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	1.612.773	2.056.831
Трошоци за ревизија	215.600	215.600
Трошоци за останати интелектуални услуги	2.292.435	2.667.982
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	5.121.486	14.545.215
Загуби од отуѓување на нетековни средства	0	0
Останати расходи	6.945.633	8.382.162
<b>Вкупно останати оперативни расходи</b>	<b><u>279.652.782</u></b>	<b><u>236.729.531</u></b>

## 20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	0	0
Обврски по основ на купопродажни односи	0	0
Приходи од продажба на готови производи	0	0
Приходи од продажба на стоки	0	0



ЕМБС: 04071344

Целосно име: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>1</b>	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	971.107.127,00			864.822.681,00
<b>9</b>	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	638.653.548,00			711.299.132,00
<b>10</b>	-- Недвижности (011+012)	160.432.253,00			157.649.663,00
<b>11</b>	-- Земјиште	36.042.334,00			26.030.811,00
<b>12</b>	-- Градежни објекти	124.389.919,00			131.618.852,00
<b>13</b>	-- Постројки и опрема	355.382.909,00			436.784.874,00
<b>14</b>	-- Транспортни средства	9.983.091,00			10.661.600,00

<b>15</b>	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	51.642.420,00			61.851.734,00
<b>18</b>	-- Материјални средства во подготовка	61.191.000,00			44.001.618,00
<b>19</b>	-- Останати материјални средства	21.875,00			349.643,00
<b>21</b>	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	332.453.579,00			153.523.549,00
<b>23</b>	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	652.000,00			652.000,00
<b>26</b>	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	331.289.988,00			152.359.958,00
<b>28</b>	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	331.289.988,00			152.359.958,00
<b>30</b>	-- Останати долгорочни финансиски средства	511.591,00			511.591,00
<b>36</b>	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.507.513.518,00			1.407.340.262,00
<b>37</b>	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	393.590.089,00			355.271.075,00
<b>38</b>	-- Залихи на сировини и материјали	199.976.687,00			180.088.515,00
<b>39</b>	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	86.377.539,00			93.013.332,00
<b>40</b>	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	23.201.041,00			18.505.013,00
<b>41</b>	-- Залихи на готови производи	50.293.831,00			41.874.601,00
<b>42</b>	-- Залихи на трговски стоки	33.740.991,00			21.789.614,00
<b>45</b>	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	200.302.437,00			177.905.372,00
<b>47</b>	-- Побарувања од купувачи	192.900.607,00			156.400.151,00

<b>48</b>	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	254.178,00			18.928.600,00
<b>49</b>	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	6.857.152,00			2.570.924,00
<b>50</b>	-- Побарувања од вработените	6.000,00			5.697,00
<b>51</b>	-- Останати краткорочни побарувања	284.500,00			
<b>52</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	693.132.802,00			691.786.997,00
<b>58</b>	-- Останати краткорочни финансиски средства	693.132.802,00			691.786.997,00
<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	220.488.190,00			182.376.818,00
<b>60</b>	-- Парични средства	220.488.190,00			182.376.818,00
<b>62</b>	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	14.634.837,00			17.329.071,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	2.493.255.482,00			2.289.492.014,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	2.281.751.219,00			2.104.977.137,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	305.262.427,00			305.262.427,00
<b>70</b>	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	106.633.983,00			22.557.623,00
<b>71</b>	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	61.141.399,00			61.141.399,00
<b>72</b>	-- Законски резерви	61.141.399,00			61.141.399,00
<b>75</b>	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	1.716.015.688,00			1.633.691.373,00



<b>77</b>	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	92.697.722,00			82.324.315,00
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	211.303.326,00			184.514.877,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	211.303.326,00			184.514.877,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	160.098.300,00			128.357.293,00
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.051.553,00			
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	2.000.374,00			
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	32.211.283,00			39.889.163,00
<b>106</b>	-- Обврски по основ на учество во резултатот	15.941.816,00			16.232.843,00
<b>108</b>	-- Останати краткорочни обврски				35.578,00
<b>109</b>	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	200.937,00			
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.493.255.482,00			2.289.492.014,00

### Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	1.705.403.217,00			1.635.998.113,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	1.666.205.470,00			1.604.289.281,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	35.554.311,00			25.853.972,00

<b>204</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	60.379.614,00			72.416.314,00
<b>205</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	73.494.872,00			60.379.614,00
<b>206</b>	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	3.643.436,00			5.854.860,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.641.101.283,00			1.550.387.532,00
<b>208</b>	-- Трошоци за суровини и други материјали	665.212.877,00			646.281.849,00
<b>209</b>	-- Набавна вредност на продадените стоки	323.889.442,00			282.866.373,00
<b>210</b>	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	724.012,00			32.875,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	296.620.707,00			237.952.552,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	21.570.420,00			17.902.279,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	163.155.631,00			160.936.288,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	97.837.469,00			97.645.590,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	8.096.315,00			8.008.981,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	41.196.543,00			41.094.192,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	16.025.304,00			14.187.525,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	159.557.464,00			183.557.416,00
<b>220</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	5.121.486,00			14.545.215,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	5.249.244,00			6.312.685,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	19.665.723,00			18.615.302,00

	(224+229+230+231+232+233)			
<b>229</b>	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	10.670.567,00		5.369.608,00
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	7.771.998,00		9.616.168,00
<b>231</b>	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.223.158,00		3.629.526,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.696.389,00		2.069.477,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	204,00		12.023,00
<b>240</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.696.185,00		2.057.454,00
<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	95.386.526,00		90.119.706,00
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246- 249)	95.386.526,00		90.119.706,00
<b>252</b>	-- Данок на добивка	2.688.804,00		7.795.391,00
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	92.697.722,00		82.324.315,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	251,00		263,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
<b>259</b>	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	92.697.722,00		82.324.315,00
<b>260</b>	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	92.697.722,00		82.324.315,00
<b>264</b>	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	2.323,00		2.063,00
<b>265</b>	-- Вкупна основна заработувачка по акција	2.323,00		2.063,00



<b>269</b>	-- Добивка за годината	92.697.722,00			82.324.315,00
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	92.697.722,00			82.324.315,00
<b>289</b>	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	92.697.722,00			82.324.315,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>609</b>	-- Земјишта	36.042.334,00			26.030.811,00
<b>612</b>	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	124.389.919,00			131.618.852,00
<b>615</b>	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	2.885.632,00			2.071.456,00
<b>630</b>	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	214.683.096,00			137.578.142,00
<b>631</b>	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	62.212.483,00			59.333.858,00
<b>632</b>	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица,	243.049.944,00			245.928.569,00

	трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)			
<b>640</b>	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	429.159.730,00		395.288.864,00
<b>641</b>	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	429.159.730,00		387.638.532,00
<b>642</b>	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)			7.650.332,00
<b>643</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.645.278.517,00		1.581.117.791,00
<b>644</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	14.115.640,00		17.176.141,00
<b>645</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	6.982.032,00		8.714.800,00
<b>647</b>	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	188.018,00		193.493,00
<b>650</b>	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	6.589.428,00		540.938,00
<b>653</b>	-- Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	6.623.295,00		5.801.855,00
<b>654</b>	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	2.128.015,00		18.821,00
<b>661</b>	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	988.406,00		620.801,00
<b>666</b>	-- Приходи од дивиденди	10.670.567,00		5.369.608,00

<b>668</b>	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	545.182.308,00			541.157.618,00
<b>669</b>	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	43.561.723,00			34.746.294,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	510.467,00			496.353,00
<b>672</b>	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	24.948.592,00			22.731.864,00
<b>673</b>	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	304.483,00			632.667,00
<b>674</b>	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	390.916,00			310.884,00
<b>675</b>	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	57.389,00			46.017,00
<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	32.693.480,00			24.511.203,00
<b>677</b>	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	43.561.723,00			7.424.926,00
<b>678</b>	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	8.919.851,00			8.127.035,00
<b>679</b>	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	25.360.049,00			23.263.451,00
<b>680</b>	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	91.734.558,00			89.557.792,00
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.612.455,00			2.651.668,00
<b>686</b>	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	34.723.530,00			24.867.680,00
<b>687</b>	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	7.407.732,00			7.342.255,00



<b>692</b>	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	256.164,00		525.642,00
<b>693</b>	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	459.865,00		1.529.729,00
<b>694</b>	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)			7.190,00
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	6.001.002,00		3.021.504,00
<b>696</b>	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	171.315,00		271.167,00
<b>698</b>	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	2.362.173,00		2.419.530,00
<b>699</b>	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	893.070,00		671.949,00
<b>700</b>	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	6.804.784,00		6.412.763,00
<b>704</b>	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	6.167.412,00		6.196.784,00
<b>707</b>	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители			1.094.199,00
<b>708</b>	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	1.671.113,00		1.486.363,00
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	8.090.963,00		3.905.692,00
<b>710</b>	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.325.311,00		1.486.196,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.612.773,00		2.056.831,00
<b>712</b>	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или	486.982,00		248.479,00

	= АОП 212 од БУ)				
<b>714</b>	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	188.045,00			169.680,00
<b>715</b>	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	2.965.140,00			2.767.912,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	5.249.244,00			6.928.732,00
<b>718</b>	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	14.684,00			21.943,00
<b>721</b>	-- Исплатени дивиденди	120.459,00			29.077,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	251,00			263,00
<b>723</b>	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	251,00			263,00
<b>724</b>	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	6,00			5,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>2084</b>	- 11.05 - Производство на пиво	1.725.068.940,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

**АЖУРИРАЈ ПОТПИШИ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ**



## ***Финансиски извештаи***

Друштво:	<b>ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп</b>
ЕМБС:	<b>4071344</b>
Консолидиран	<b>не</b>
Ревидиран	<b>не</b>
Период:	<b>01.01 - 31.12</b>
Година:	<b>2021</b>

*Содржина:*

[БС: Биланс на состојба](#)

[БУ: Биланс на успех](#)

[ПТ: Извештај за паричните текови](#)

[ПК: Извештај за промени во капиталот](#)

Друштво: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп  
 Период на известување: 01.01 - 31.12  
 Година: 2021  
 Извештајот е консолидиран: не

**Биланс на состојба**  
 (Извештај за финансиската состојба)

Податоците се о 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА</b>	<b>845.260</b>	<b>971.108</b>	<b>115</b>
Нематеријални средства	0	0	0
Материјални средства	711.299	638.653	90
Недвижности	157.650	160.432	102
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	553.649	478.221	86
Биолошки средства			0
Останати материјални средства	0	0	0
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	133.961	332.455	248
Вложувања во подружници			0
Вложувања во придружени претпријатија	652	652	100
Побарувања по дадени долгорочни заеми			0
Вложувања во хартии од вредност	132.797	331.291	249
Останати долгорочни финансиски средства	512	512	100
Долгорочни побарувања			0
Одложено даночно средство			0
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	<b>1.424.669</b>	<b>1.522.147</b>	<b>107</b>
Залихи	355.270	393.590	111
Побарувања од купувачите	175.329	193.155	110
Останати побарувања	694.364	700.280	101
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	182.377	220.487	121
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	17.329	14.635	84
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>2.269.929</b>	<b>2.493.255</b>	<b>110</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ</b>	<b>2.085.414</b>	<b>2.281.751</b>	<b>109</b>
Основна главнина и ревалоризациони резерви	308.257	411.896	134
Резерви	61.141	61.141	100
Акумулирана добивка (загуба)	1.716.016	1.808.714	105
Малцински удел			0
<b>ОБВРСКИ</b>	<b>184.515</b>	<b>211.504</b>	<b>115</b>
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	<b>184.515</b>	<b>211.504</b>	<b>115</b>
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	149.151	179.014	120
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност			0
Краткорочни резервирања			0
Обврски кон државата	35.364	32.289	91
Останати краткорочни обврски			0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)		201	0
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења			0
<b>ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност			0
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски			0
Останати долгорочни резервирања			0
Одложени даночни обврски			0
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>	<b>2.269.929</b>	<b>2.493.255</b>	<b>110</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Друштво: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп  
 Период на известување: 01.01 - 31.12  
 Година: 2021  
 Извештајот е консолидиран: не

## Биланс на успех

(Извештај за сеопфатна добивка)

Податоците се о 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулятивно од почетокот на годината	кумулятивно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	<b>ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1.635.998</b>	<b>1.705.402</b>	<b>104</b>
2	Приходи од продажба	1.604.289	1.666.205	104
2а	Приходи од продажба на домашен пазар	1.587.113	1.652.089	104
2б	Приходи од продажба на странски пазар	17.176	14.116	82
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	XXXXXX	XXXXXX	xxxxx
4	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	72.416	60.380	83
5	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	60.380	73.495	122
6	Капитализирано сопствено производство и услуги	5.855	3.643	62
7	Останати оперативни приходи	25.854	35.554	138
8	<b>ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.550.388</b>	<b>1.641.100</b>	<b>106</b>
9	Набавна вредност на трговски стоки	282.866	323.889	115
10	Трошоци за сировини и други материјали	646.282	665.213	103
11	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	33	724	2.194
12	Услуги со карактер на материјални трошоци	158.510	166.075	105
13	Останати трошоци од работењето	126.078	175.308	139
14	Трошоци за вработените	146.749	147.130	100
15	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	183.557	159.557	87
16	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства			0
17	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства			0
18	Резервирања за трошоци и ризици			0
19	Останати расходи од работењето	6.313	3.204	51
20	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>73.574</b>	<b>77.417</b>	<b>105</b>
21	<b>Финансиски приходи</b>	<b>18.615</b>	<b>19.666</b>	<b>106</b>
21а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	18.615	19.666	106
21б	Останати приходи од финансирање			0
21в	Удел во добивката на придружените друштва			0
22	<b>Финансиски расходи</b>	<b>2.069</b>	<b>1.696</b>	<b>82</b>
22а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	2.069	1.696	82
22б	Останати расходи од финансирање			0
22в	Удел во загубата на придружените друштва			0
23	<b>Добивка/ загуба од редовно работење</b>	<b>90.120</b>	<b>95.387</b>	<b>106</b>
24	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување			0
25	<b>Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување</b>	<b>90.120</b>	<b>95.387</b>	<b>106</b>
26	Данок од добивка	7.796	2.689	34
27	<b>Нето добивка/загуба по оданочување</b>	<b>82.324</b>	<b>92.698</b>	<b>113</b>
28	<b>Малцински интерес</b>			0
29	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	82.324	92.698	113
30	Нето останата сеопфатна добивка/загуба			0
31	<b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба</b>	<b>82.324</b>	<b>92.698</b>	<b>113</b>



Друштво: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп  
 Период на известување: 01.01 - 31.12  
 Година: 2021

Извештајот е консолидиран: не

## Извештај за паричниот тек

Податоците се о 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<b>А) Парични текови од оперативни активности</b>	<b>-95.627</b>	<b>200.885</b>	<b>0</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	82.324	92.698	113
Прилагодување за:			
Амортизација	183.557	159.557	87
Оштетување на средства и резервирања			0
Зголемување/намалување на залихи	-14.449	-38.320	0
Зголемување/намалување на купувачите	72.401	-17.826	-25
Зголемување/намалување на побарувања за аванси			0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-29.716	-4.570	0
Зголемување/намалување на АВР	-7.207	2.694	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-26.635	23.815	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси			0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски		2.973	0
Зголемување/намалување на ПБР		201	0
Расходи/приходи од камати		-7.772	0
Исплатени/наплатени дивиденди		-10.670	0
Расходи за платен данок		2.689	0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства		-1.895	0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања			0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности		-2.689	0
<b>Б) Парични текови од инвестициони активности</b>	<b>226.749</b>	<b>-162.775</b>	<b>-72</b>
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	46.908	-91.605	-195
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-541	6.589	0
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања			0
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	77.572	-94.855	-122
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)			0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)			0
Приливи/ одливи од камати	9.616	7.772	81
Приливи/ одливи од дивиденди	5.370	10.670	199
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	87.824	-1.346	-2
<b>В) Парични текови од финансиски активности</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност	0		0
Парични исплати за враќање на заеми			0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми			0
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда	29		0
Откуп / продажба на сопствени акции			0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг			0
<b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>	<b>131.151</b>	<b>38.110</b>	<b>29</b>
Парични средства на почеток на годината	51.226	182.377	356
<b>Г) Парични средства на крајот на годината</b>	<b>182.377</b>	<b>220.487</b>	<b>121</b>

## Извештај за промените во капиталот

Податоците се о 000 денари

Промени	Капитал на акционерите				Малцински интерес	Вкупно капитал
	Акционерски капитал	Премии на издадени акции	Резерви	Акумулирана добивка (загуба)		
<b>Состојба на 1 Јануари претходната година 2020</b>	<b>305.262</b>	<b>0</b>	<b>64.136</b>	<b>1.633.692</b>	<b>0</b>	<b>2.003.090</b>
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				82.324		82.324
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите						0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
<b>Состојба на 31 Декември претходната година 2020</b>	<b>305.262</b>	<b>0</b>	<b>64.136</b>	<b>1.716.016</b>	<b>0</b>	<b>2.085.414</b>
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				92.698		92.698
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите						0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			103.639			103.639
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
<b>Состојба на 31 Декември во тековната година 2021</b>	<b>305.262</b>	<b>0</b>	<b>167.775</b>	<b>1.808.714</b>	<b>0</b>	<b>2.281.751</b>

Посебен  
даночен статус

Заштитни  
друштва  ТИРЗ  Казнено поправни  
домови

Единствен  
даночен број

4021991109104

Скратен назив  
и адреса на вистинско  
седиште за контакт

PRILEPSKAPIVARNICA CANE KUZMANOSKI . 1/- ПРИЛЕП

Телефон

098/21-450

е-пошта

pravnik@pripiv.com.mk

Датум и  
број на  
прием 15/03/2022 18:39:50  
1503227701 27

Даночен период

од 01/01/2021 до 31/12/2021

Рок за  
поднесување 15/03/2022

Исправка  
на ДБ Број

## УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

\*без гени\*

		АОП
I.	Финансиски резултат во Биланс на успех	01 95386526
II.	Непризнаени расходи и помалку искажани приходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 39)	02 13887649
1.	Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста	03 0
2.	Надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04 0
3.	Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД	05 0
4.	Трошоци за организирана исхрана и превоз над износите утврдени со закон	06 0
5.	Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани	07 0
6.	Трошоци за исхрана на вработените кои работат ноќно време, над износите утврдени со закон	08 0
7.	Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	09 0
8.	Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	10 0
9.	Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон	11 0
10.	Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	12 0
11.	Скриени исплати на добивки	13 0
12.	Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди)	14 0
13.	Трошоци за репрезентација	15 7281867
14.	Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во година	16 0
15.	Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	17 0
16.	Трошоци за донации во спортот согласно со членот 30-а од ЗДД	18 0
17.	Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	19 0
18.	Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување и на вработени	20 0
19.	Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник	21 22000
20.	Парични и даночни казни, пенали и казни камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	22 14684
21.	Трошоци за стипендии	23 0
22.	Трошоци на кало, растур, крш и расипување	24 0
23.	Траен отпис на ненаплатени побарувања	25 707511
24.	Трошоци за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон	26 0
25.	Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство	27 0
26.	Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно	28 0
27.	Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства	29 0



28.	Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки над пропишаните согласно Номенклатурата на средствата за амортизација	30		0	
29.	Преостаната сегашна вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	31		0	
30.	Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	32		4413974	
31.	Износ на ненаплатени побарувања од заем	33		307500	
32.	Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на „дофат на рака“ меѓу поврзани лица	34		0	
33.	Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	35		0	
34.	Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	36		0	
35.	Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице	37		0	
36.	Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот	38		0	
37.	Други усогласувања на расходи	39		1140113	
<b>III. Даночна основа (I+II)</b>				40	109274175
<b>IV. Намалување на даночна основа (АОП 42+ АОП 43+ АОП 44+ АОП 45+ АОП 46+ АОП 47+ АОП 48)</b>				41	82386136
38.	Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	42		0	
39.	Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	43		0	
40.	Износ на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа	44		0	
41.	Износ на неисплатените надоместоци над износите утврдени во член 9 став (1) точки 2), 3-6), 4), 5), 5-а) и 6), од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се исказани како приход	45		0	
42.	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	46		10670567	
43.	Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	47		0	
44.	Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	48		71715569	
<b>V. Даночна основа по намалување (III- IV)</b>				49	26888039
<b>VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)</b>				50	2688804
<b>VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП 52+АОП 53+АОП 54+АОП 55)</b>				51	0
45.	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	52		0	
46.	Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	53		0	
47.	Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	54		0	
48.	Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од ЗДД	55		0	
<b>VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)</b>				56	2688804
49.	Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	57		4352570	
50.	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	58		2806390	
51.	Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 56-АОП 57-АОП 58)	59		-4470156	
<b>IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ</b>					
52.	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	60		71715569	
53.	Загуби од претходни години за кои правото на покрите во рок од три години не е изминато	61		0	
54.	Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	62		0	
55.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	63		0	
56.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка	64		0	
57.	Остварен вкупен приход во годината	65		1725068940	
58.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	66		531000	
59.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	67		1140113	
60.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	68		0	
61.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	69		0	
62.	Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДД	70		0	

За пополнување на податоците за платен данок во странство (withholding tax) до пропишаната ставка кликнете тука (Задолжително пополнете ги сите полиња и прикачете го доказот за платениот данок од надлежен даночен орган во странство) >>>

За пополнување на податоците за дивиденди со учество во капиталот на друг даночен обврзник од Изјава за платен данок на добивка образец И-ПД кликнете тука(Задолжително пополнете ги сите полиња и прикачете го образецот И-ПД) >>>

#### ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	Здравко	Јорданоски
ЕДБ / ЕМБГ		Датум на пополнување 15/03/2022 18:37:58
Својство	Овластено лице	Потпис

#### ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Здравко	Јорданоски
ЕМБГ		Датум на пополнување 15/03/2022 18:39:50
Својство	Овластено лице	Потпис Електронски потпишана

\*Пополнува Убрва за јавни приходи

Податоци за  
обработката

## ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 2 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на друштвото, одржано на 25.05.2022 година, ја донесе следната:

## ОДЛУКА

### ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА ОСТВАРЕНА ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2021 ГОДИНА

#### I

Нето добивката остварена по Годишната сметка за 2021 година во износ од **92.697.722,00 денари**, се распоредува на:

1. Дивиденда за акционерите на обични акции во бруто износ од .....**19.950.500,00 денари**
2. Дел од добивка за инвестиции (реинвестирана добивка).....**72.747.222,00 денари**

#### II

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

---

Претседавач на собрание на акционери



## **ПРЕДЛОГ**

Врз основа на член 487 и член 490 од Законот за трговските друштва, како и член 36 од Правилата за котација, Собранието на друштвото, одржано на 25.05.2022 година, ја донесе следната:

# **О Д Л У К А**

за утврдување на датуми за исплата на дивиденда за 2021 година  
(дивиденден календар)

### **Член 1**

Согласно Одлуката за употреба и распоредување на нето добивката остварена по годишната сметка за 2021 година, на акционерите им се исплатува дивиденда за 2021 година во висина од по **500,00 денари бруто**, за една акција.

### **Член 2**

Последен датум на тргување со право на дивиденда за 2021 година е 10.06.2022 година.

### **Член 3**

Прв датум на тргување без право на дивиденда за 2021 година е 13.06.2022 година.

### **Член 4**

Датум на стекнување на право на дивиденда за 2021 година (датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право на дивиденда) е 14.06.2022 година.

### **Член 5**

Исплатата на дивидендата за 2021 година ќе биде најдоцна до 30.09.2022 година.

Дивидендата ќе биде исплатена на трансакциските сметки на акционерите.

### **Член 6**

Одлуката влегува во сила со денот на донесување.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

---

## **ПРЕДЛОГ**

Врз основа на член 384 став 2 точка 3 и член 384 став 5 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на акционери на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, одржано на 25.05.2022 година, ја донесе следната:

# **О Д Л У К А**

## **ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА А.Д. ПРИЛЕП ВО 2021 ГОДИНА**

### **I**

СЕ ОДОБРУВА, работата на членовите на Управниот одбор на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, во 2021 година

- Сашко Самарџиоски – член, Генерален директор и Претседател на управен одбор
- Панде Самарџиоска – член, Заменик на Генерален директор
- Здравко Јорданоски – член
- Димитар Тодороски – член
- Коста Мијоски – член
- Јане Ангелески – член
- Владимир Блажески – член од 01.05.2021 година
- Сашко Блажевски – член до 30.04.2021 година

### **II**

Одобрувањето на работата на членовите на Управниот одбор на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп во 2021 година се изврши со поединечно гласање за секој член, и врз основа на расправата по усвоената Годишна сметка за работењето за 2021 година, Извештаите кон годишната сметка и Годишниот извештај за работата на друштвото во 2021 година.

### **III**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

---

Претседавач на собрание на акционери

## **ПРЕДЛОГ**

Врз основа на член 384 став 2 точка 3 и 384 став 5 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на друштвото, одржано на 25.05.2022 година, ја донесе следната:

# **О Д Л У К А**

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА А.Д. ПРИЛЕП ВО 2021 ГОДИНА**

## **I**

СЕ ОДОБРУВА, работата на членовите на Надзорниот одбор на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, во 2021 година

- Александар Чатлески – Претседател на Надзорен одбор
- Методија Самарџиоски - член
- Александар Димитријески - член

## **II**

Одобрувањето на работата на членовите на Надзорниот одбор на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп во 2021 година се изврши со поединечно гласање врз основа на усвоената Годишна сметка за работењето за 2021 година, Извештаите кон годишната сметка и Годишниот извештај за работата на друштвото во 2021 година.

## **III**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

---

Претседавач на собрание на акционери



## ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 479 став 3 од ЗТД и член 26 од Статутот на друштвото, Собранието на акционери на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, одржано на 25.05.2022 година, ја донесе следната:

# О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2022 ГОДИНА

## I

**СЕ ВРШИ ИЗБОР** на Друштвото за ревизија ПЕЛАГОНИСКА РЕВИЗОРСКА КУЌА ДООЕЛ Прилеп (ПЕРК) за овластен ревизор на Годишната сметка и на финасиските извештаи за 2022 година на Прилепска пиварница АД – Прилеп.

**СЕ ОВЛАСТУВА** Генералниот директор да склучи договор со Друштвото за ревизија во кој ќе бидат регулирани правата, обврските и одговорностите помеѓу корисникот и давателот на услугите.

## II

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

---

Претседавач на собрание на акционери